

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ доо Скопје

Финансиски извештаи

За годината што завршува на 31 декември 2011

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

Содржина

	Страна
Независно ревизорско мислење	(i)- (ii)
Биланс на успех	1-2
Биланс на состојба	3-4
Извештај за промените во капиталот и резервите	5-6
Извештај за паричниот тек	7-8
Белешки кон финансиските извештаи	9-136

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Управниот Одбор на Штедилница Можности доо Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Штедилница Можности доо Скопје, кои што го вклучуваат билансот на состојба заклучно со 31 декември 2011 година, како и билансот на успех, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски ивештаи во согласност со сметководствените законски регулативи кои се применуваат во Република Македонија, и интерна контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.



Мислење

Според нашето мислење, финансиски извештаи, во сите материјални аспекти, даваат вистинска и објективна слика на финансиската состојба на Штедилница Можности доо Скопје заклучно со 31 декември 2011 година, како и на нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените законски регулативи кои се применуваат во Република Македонија.

Управител

Љубе Ѓорѓиевски
Љубе Ѓорѓиевски

Овластен ревизор

Љубе Ѓорѓиевски
Љубе Ѓорѓиевски



Скопје,

30 април 2012

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
Биланс на успех
за периодот од 01.01.2011 до 31.12.2011

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2011	претходна година 2010
Приходи од камата	233.644	234.839
Расходи за камата	(86.821)	(102.769)
Нето-приходи/(расходи) од камата	146.823	132.070
Приходи од провизии и надомести	3.491	3.689
Расходи за провизии и надомести	(8.574)	(7.548)
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	(5.083)	(3.859)
Нето-приходи од тргување	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	-	-
Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики	1.220	(1.127)
Останати приходи од дејноста	7.823	6.803
Удел во добивката на придружените друштва	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(9.740)	(14.549)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-
Трошоци за вработените	(65.333)	(54.440)
Амортизација	(12.451)	(13.878)
Останати расходи од дејноста	(55.805)	(47.003)
Удел во загубата на придружените друштва	-	-
Добивка/(загуба) пред оданочување	7.454	4.017
Данок на добивка	(625)	(611)
Добивка/(загуба) за финансиската година од непрекинато работење	6.829	3.406
Добивка/(загуба) од група на средства и обврски кои се чуваат за продажба*	-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година	6.829	3.406
Добивка/(загуба) за периодот, која припаѓа на*:		
акционерите на банката	-	-
неконтролирано учество	-	-
Заработка по акција		
основна заработка по акција (во денари)	-	-
разводната заработка по акција (во денари)	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
Извештај за сеопфатна добивка
за периодот од 01.01.2011 до 31.12.2011
Добивка/(загуба) за финансиската година
Останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех (пред оданочување)

Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба

- нереализирани нето-промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба

- реализирани нето-добивки/(загуби) од средствата расположливи за продажба, рекласификувани во Билансот на успех

Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови

- нереализирани нето-промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови

- реализирани нето-добивки/(загуби) од инструментите за заштита од ризикот од паричните текови, рекласификувани во Билансот на успех

Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење

Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење

Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва коишто не се прикажуваат во Билансот на успех

Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех

Данок на добивка од останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех

Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година, којашто им припаѓа на*:

акционерите на банката

неконтролираното учество

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2011	претходна година 2010
	7.454	4.017
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
24	-	-
	-	-
17	(625)	(611)
	-	-
	6.829	3.406
	6.829	3.406

Потпишани во име на Штедилница Можности доо Скопје:

Снежана Андова

Директор на Штедилницата

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
Биланс на состојба на ден 31.12.2011

Белешка	во илјади денари		
	тековна година 2011	претходна година 2010	
Актива			
Парични средства и парични еквиваленти	18	234.285	151.637
Средства за тргување	19	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	20	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-
Кредити на и побарувања од банки	22.1	48.573	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	22.2	1.480.506	1.519.709
Вложувања во хартии од вредност	23	-	19.913
Вложувања во придружени друштва (сметководствено се евидентираат според „методот на главнина“)	24	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	30.1	471	1.096
Останати побарувања	25	3.444	4.185
Заложени средства	26	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	27	43.669	8.776
Нематеријални средства	28	1.611	3.117
Недвижности и опрема	29	68.348	71.388
Одложени даночни средства	30.2	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	31	-	-
Вкупна актива		1.880.907	1.779.821
Обврски			
Обврски за тргување	32	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	33	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-
Депозити на банките	34.1	-	-
Депозити на други комитенти	34.2	369.784	339.446
Издадени должнички хартии од вредност	35	-	-
Обврски по кредити	36	1.079.373	1.016.909
Субординирани обврски	37	-	-
Посебна резерва и резервирања	38	260	199
Обврски на данок на добивка (тековен)	30.1	-	-
Одложени даночни обврски	30.2	-	-
Останати обврски	39	33.148	31.073
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	31	-	-
Вкупно обврски		1.482.565	1.387.627

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***Биланс на состојба на ден 31.12.2011 (продолжува)**

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2011	претходна година 2010 **
Капитал и резерви		
Запишан капитал	300.152	300.152
Премии од акции	-	-
Сопствени акции	-	-
Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	-	-
Други сопственички инструменти	-	-
Ревалоризациски резерви	-	-
Останати резерви	58.576	55.852
Задржана добивка/(Акумулирани загуби)	39.614	36.190
Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката	398.342	392.194
Неконтролирано учество*	-	-
Вкупно капитал и резерви	398.342	392.194
Вкупно обврски и капитал и резерви	1.880.907	1.779.821
Потенцијални обврски	2.739	2.321
Потенцијални средства	313	103.978

*Само за консолидирани финансиски извештаи

**оваа колона се пополнува само доколку банката: ретроактивно применува сметководствена политика, прави ретроактивна корекција на грешка или прави ретроактивна рекласификација на ставки од финансиските извештаи

Потпишани во име на Штедилница Можности доо Скопје:

Снежана Андова

Директор на Штедилницата

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за промените во капиталот и резервите
за периодот од 01.01.2011 до 31.12.2011

	Капитал			Ревалоризациски резерви			Останати резерви			Задржана добивка			Неконтролирано учество* Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Вкупно капитал и резерви	Вкупно капитал и резерви	
	Залишан капитал	Прими и од акции	(Сопствени акции)	Други сопствени инструменти	Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположлива за распределба на акционерите				Ограничена за распределба на акционерите
во илјади денари																
На 1 јануари 2010 година (претходна година)	300.152	-	-	-	-	-	-	-	53.424	-	-	2.822	32.997	-	-	389.395
Корекции на почетната состојба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
На 1 јануари 2010 година (претходна година), коригирано	300.152	-	-	-	-	-	-	-	53.424	-	-	2.822	32.997	-	-	389.395
Сеопфатна добивка(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Добивка(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.405	-	-	-	-	3.405
Останати добивки(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од гаричните текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од нетовложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни (средства) /обврски признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно нерализирани добивки(загуби) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.405	32.997	-	-	-	3.405
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите:																
Изддени акции во текот на периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за законска резерва	-	-	-	-	-	-	-	2.428	-	-	(2.428)	-	-	-	-	-
Издвојување за останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(606)	-	-	-	-	(606)
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други промени во капиталот и резервите (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	2.428	-	-	(3.034)	-	-	-	-	(606)
На 31 декември 2010 (претходна година) / 1 јануари 2011 (тековна година)	300.152	-	-	-	-	-	-	55.852	-	-	3.193	32.997	-	-	-	382.194

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за промените во капиталот и резервите
за периодот од 01.01.2011 до
31.12.2011

	Капитал		Ревалоризациски резерви				Останати резерви			Задржана добивка		Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката	Неконтролирано учество* Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Вкупно капитал и резерви	Капитал	
	Залишан капитал	Прими и од акции	Резерва за средства расположливи за продажба	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположлива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите					Резерва за заштита од ризикот (Акумулиран и загуби)
во илјади денари																
Свопфатна добивка(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Добивка(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.829	-	-	-	-	-	6.829
Останати добивки(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од гаричните текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од нетовложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни (средства) / Обврски признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно нереализирани добивки(загуби) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно свопфатна добивка(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.829	32.997	-	-	-	-	6.829
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите:																
Издадени акции во текот на периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за законска резерва	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за останати резерви	-	-	-	-	-	-	2.724	-	-	(2.724)	-	-	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(613)	-	-	-	-	-	(613)
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други промени во капиталот и резервите (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Данок на исплатена дивиденда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(68)	-	-	-	-	-	(68)
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	2.724	-	-	(3.405)	-	-	-	-	-	(681)
На 31 декември 2011 (тековна година)	300.152	-	-	-	-	-	-	58.576	-	-	6.617	32.997	-	-	-	398.342

Потпишани во име на Штедилницата;

Снежана Андрова
Директор на Штедилницата

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за паричниот тек за периодот од 01.01.2011 до 31.12.2011

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2011	претходна година 2010
Паричен тек од основната дејност		
Добивка/(Загуба) пред оданочувањето	7.454	4.017
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*		
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	15 1.696	1.433
недвижности и опрема	15 10.755	12.445
Капиталната добивка од:		
продажба на нематеријални средства	11 -	(308)
продажба на недвижности и опрема	11 -	-
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	11 -	-
Капиталната загуба од:		
продажба на нематеријални средства	16 750	-
продажба на недвижности и опрема	16 57	161
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	16 -	-
Приходи од камата	6 (233.644)	(234.839)
Расходи за камата	6 86.821	102.769
Нето-приходи од тргување	8 -	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа		
дополнителна исправка на вредноста	12 87.105	88.528
ослободена исправка на вредноста	12 (77.366)	(73.979)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа		
дополнителни загуби поради оштетување	13 -	-
ослободени загуби поради оштетување	13 -	-
Посебна резерва		
дополнителни резервирања	38 65	54
ослободени резервирања	38 (4)	(9)
Приходи од дивиденди	-	-
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	-	-
Останати корекции	32.944	68.115
Наплатени камати	190.759	203.677
Платени камати	(114.449)	(153.131)
<u>Добивка од дејноста пред промените во деловната актива</u>	<u>(7.057)</u>	<u>18.933</u>
(Зголемување)/намалување на деловната актива:		
Средства за тргување	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	22 39.203	285.111
Заложени средства	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	27 (34.893)	(5.939)
Задолжителна резерва во странска валута	-	-
Задолжителен депозит во НБРМ според посебни прописи	-	-
Останати побарувања	25 741	1.001
Одложени даночни средства	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за паричниот тек

За периодот од 01.01.2011 до 31.12.2011 (продолжува)

Белешка	Во илјади денари	
	тековна година 2011	претходна година 2010
Зголемување/(намалување) на деловните обврски:		
Обврски за тргување	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	-	-
Депозити на други комитенти	34 30.338	99.963
Останати обврски	39 2.075	(5.324)
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	-	-
Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето	30.407	393.745
(Платен)/поврат на данок на добивка		
Нето паричен тек од основната дејност	30.407	393.745
Паричентекодивестициската дејност		
(Вложувања во хартии од вредност)	23 -	(19.913)
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	-	-
(Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва)	-	-
Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
(Набавка на нематеријални средства)	28 (940)	(1.755)
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	-	-
(Набавка на недвижности и опрема)	29 (9.283)	(12.958)
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	-	481
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)	-	-
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба	-	-
(Останати одливи од инвестициската дејност)	-	-
Останати приливи од инвестициската дејност	-	-
Нето паричен тек од инвестициската дејност	(10.223)	(34.145)
Паричен тек од финансирањето		
(Отплата на издадените должнички хартии од вредност)	-	-
Приливи од издадените должнички хартии од вредност	-	-
(Отплата на обврските по кредити)	(308.075)	(608.180)
Зголемување на обврските по кредити	370.539	258.564
(Отплата на издадените субординирани обврски)	-	-
Приливи од издадените субординирани обврски	-	-
Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на периодот	-	-
(Откуп на сопствени акции)	-	-
Продадени сопствени акции	-	-
(Платени дивиденди)	-	-
(Останати одливи од финансирањето)	-	-
Останати приливи од финансирањето	-	-
Нето паричен тек од финансирањето	62.464	(349.616)
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	-	-
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти	-	-
Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти	82.648	9.984
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	151.637	141.653
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	234.285	151.637

* само за консолидираните финансиски извештаи

Потпишани во име на Штедилница Можности доо Скопје:

Снежана Андова

Директор на Штедилницата

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Број на
белешка **Белешка**

1 Вовед

2 Управување со ризици

- 2.1 Кредитен ризик
- 2.2 Ризик на ликвидност
- 2.3 Пазарен ризик
- 2.3.1 Анализа на усогласеноста на каматните стапки
- 2.3.2 Валутен ризик
- 2.4 Останати оперативни ризици

3 Адекватност на капиталот

4 Известување според сегментите

5 Објективна вредност на финансиските средства и обврски

Биланс на успех

- 6 Нето приходи (расходи) од камата
- 7 Нето приходи (расходи) од провизии и надомести
- 8 Нето приходи од тргување
- 9 Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност
- 10 Нето приходи (расходи) од курсни разлики
- 11 Останати приходи од дејноста
- 24 Удел во добивката/(загубата) на придружните друштва
- 12 Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа
- 13 Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа
- 14 Трошоци за вработените
- 15 Амортизација
- 16 Останати расходи од дејноста
- 17 Данок од добивка

Биланс на состојба

Актива

- 18 Парични средства и парични еквиваленти
- 19 Средства за тргување
- 20 Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање
- 21 Дериватни средства чувани за управување со ризик
- 22.1 Кредити на и побарувања од банки
- 22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти
- 23 Вложувања во хартии од вредност
- 24 Вложувања во придружени друштва
- 25 Останати побарувања
- 26 Заложени средства
- 27 Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања
- 28 Нематеријални средства
- 29 Недвижности и опрема
- 30 Одложени даночни средства
- 31 Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

Обврски, капитал и резерви

- 32 Обврски за тргување
- 33 Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање
- 21 Дериватни обврски чувани за управување со ризик
- 34.1 Депозити на банки
- 34.2 Депозити на други комитенти
- 35 Издадени должнички хартии од вредност
- 36 Обврски по кредити
- 37 Субординирани обврски
- 38 Посебна резерва и резервирања
- 30 Одложени даночни обврски
- 39 Останати обврски
- 31 Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување
- 40 Запишан капитал

Други обелоденувања

- 41 Заработка по акција
- 42 Потенцијални обврски и потенцијални средства
- 43 Работи во име и за сметка на трети лица/Комисиско работење
- 44 Трансакции со поврзаните страни
- 45 Наеми
- 46 Плаќање врз основа на акции

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

1. Вовед

а) Општи информации

- (i) *Име на штедилницата, согласно Статут на штедилницата и со судска регистрација на штедилницата*
Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, Скопје (во понатамошниот текст “Штедилницата”), претставува друштво со ограничена одговорност со седиште во Република Македонија. Матичната организација и основач на Штедилницата е Центар за едукација и претприемништво Можности, партнер - организација на Opportunity international. Штедилницата работи согласно регулативата на Народна Банка на Република Македонија и ги извршува своите деловни активности согласно лиценцата број 02-14/289-2000.
- (ii) *Адресата на централата на Штедилницата*
Булевар Јане Сандански 111
1000 Скопје
Република Македонија
- (iii) *Позначајни активности кои Штедилницата ги извршува*
- Примање на денарски парични депозити од физички лица
 - Одобрување на кредити на физички лица и на правни лица согласно законските прописи
 - Земање на кредити од домашни банки
 - Пласирање на средства во државни хартии од вредност
 - Менувачки работи
- (iv) *Листа на подружници*
Штедилницата нема подружници.
- (v) *Берза на која се котираат акциите на банката и кодот под кој се котира банката*
Штедилницата е регистрирана како Друштво со ограничена одговорност и не котира на берза.
- (vi) *Датум на одобрување за издавање на финансиските извештаи од Управниот одбор на Штедилницата*
Овие ревидирани финансиски извештаи се одобрени за издавање од Управниот одбор на Штедилницата на ден 27 април 2012 година.

Директори

Имињата на директорите кои работеа на раководни работни места во текот на финансиската година се прикажани во продолжение:

Директор	Снежана Андова
Директор на Сектор Финансии, сметководство и трезорско работење	Емилија Крајчева
Директор на Сектор Бизнис, развој и ризици	Илија Белевски
Директор на Сектор Деловна мрежа	Дарко Неделковски
Директор на Сектор Трансакции и логистика на продажба	Ана Кузмановска

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

б) Основа за составување на финансиските извештаи

(i) Изјава за усогласеност

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со законските регулативи кои се применуваат во Република Македонија. Финансиските извештаи на Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, Скопје се изготвени во согласност со: Законот за Трговски Друштва (Службен весник на РМ бр: 28/2004), Законот за Банки (Службен весник бр:67/2007, 90/09 и 67/10), законската регулатива донесена од НБРМ и тоа, Одлуката за услови и начин на работа на штедилниците (Службен весник бр:79/2007), Методологија за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготвување на финансиските извештаи (Службен весник бр: 169/2010), Одлука за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките (Службен весник на РМ бр. 169/10), Упатството за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките (Службен весник на РМ бр. 169/10), Одлука за изменување на Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките (Службен весник бр.152/11).

(ii) Тип на финансиски извештаи (поединечни или консолидирани)

Презентираните финансиски извештаи претставуваат приказ на резултатите на работењето на Штедилницата како поединечен субјект.

(iii) Тип на нумерички приказ на информациите во финансиските извештаи

Информациите во финансиските извештаи се прикажани во илјади македонски денари (МКД).

(iv) Известувачка и функционална валута на Штедилницата

Известувачка и функционална валута на Штедилницата е македонски денар (МКД).

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

в) Значајни сметководствени политики

Основните сметководствени политики применети при составување на финансиските извештаи се наведени во понатамошниот текст:

(i) Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства ги опфаќаат паричните средства во благајна и на сметките и депозитите по видување. Паричните еквиваленти се краткорочни, високо ликвидни вложувања со рок на достасаност до три месеци или помалку, од датумот на стекнување. Паричните средства и паричните еквиваленти се евидентираат по амортизирана набавна вредност, која обично е еднаква на нивната номинална вредност и може брзо да се конвертираат во парични средства со незначителен ризик за промена на вредноста.

Како парични средства се дефинираат:

- Банкноти и ковани пари во благајна;
- Парични средства на жиро сметките ;
- Задолжителната резерва во денари во НБРМ.

Како парични еквиваленти се дефинираат:

- Депозити во банки до 3 месеци;
- Државни записи до 3 месеци.

(ii) Девизни средства

Средствата и изворите на средства искажани во странски валути се сведени во денари користејќи го средниот девизен курс на НБРМ на крајот на пресметковниот период. Позитивните и негативните курсни разлики настанати по овој основ се вклучени во Билансот на успех.

Девизен курс:	31 декември 2011	31 декември 2010
	МКД	МКД
УСД	47,53	46,31
ЕУР	61,50	61,50
ЦХФ	50,60	49,30

(iii) Кредити и исправка на вредност на сомнителни и спорни побарувања

Кредитите кои произлегуваат од одобрување на парични средства директно на кредитокорисникот се категоризирани како кредити одобрени од Штедилницата и се прикажани во Билансот на состојбата намалени за исправката на вредноста на побарувања по кредити.

Трошоците спрема трети лица, на пример судските трошоци кои настануваат при обезбедување на кредитот се третираат како трошоци на трансакцијата.

Сите одобрени, а нереализирани кредити се искажуваат вонбилансно.

Сите кредити се искажуваат билансно кога готовината им е исплатена на кредитокорисниците.

На секој датум на Билансот на состојба Штедилницата врши оценка дали постои објективен доказ дека финансиските средства или група на финансиски средства треба да се оштететуваат.

Финансиските средства или група на финансиски средства се сметаат за оштетени и е направена загуба од оштетување ако, и само ако, постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе случаи кои настанале после првичното признавање на средствата („случај на загуба“) и дека случајот на загуба (или случаите) влијае врз проценетите идни парични текови од финансиски средства или група на финансиски средства кои навистина може да се проценат.

Критериумите кои ги користи Штедилницата за да одреди дека постои објективен доказ за оштетување на финансиските средства опфаќаат:

- значајна финансиска потешкотија на издавачот на финансискиот инструмент или должникот;
- фактичко прекршување на договорот, како што е неплаќање или доцнење на плаќањата по камата и главница;
- давање на олеснување на должникот од страна на доверителот, поради финансиски потешкотии на должникот, а коишто доверителот инаку не би ги дал на други;
- голема веројатност дека должникот ќе влезе во стечајна постапка или во друг вид на финансиска реорганизација;
- исчезнување на активен пазар за финансиското средство поради финансиски потешкотии; или
- податоци кои укажуваат на тоа дека постои мерливо намалување во проценетите идни парични текови од група финансиски средства, од почетното признавање на овие средства, иако намалувањето не може индивидуално да се поврзе со финансиското средство вклучувајќи:
- негативни промени во платежната способност на должникот (на пример зголемен број на задоцнети плаќања или зголемен број на должници по кредитни картички кои го достигнале нивното максимално дозволено пречекорување и кои го плаќаат минималниот месечен износ;или

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

(iii) Кредити и исправка на вредност на сомнителни и спорни побарувања (продолжува)

- национални или локални економски услови кои се во соодносот со оштетувањето на средствата (на пример зголемување на стапката на невработеност во географската област на должникот, намалување на цените на имот во соодветната област, а кој служи како обезбедување, намалување на цената на нафтата за кредити на нафтените производители или негативни промени во индустриските услови кои влијаат на должниците).

Штедилницата најпрво врши проценка дали објективниот доказ за оштетување постои за поединечните финансиски средства кои имаат поединечно значење и, поединечно или колективно, за финансиските средства кои не се поединечно значајни. Доколку Штедилницата утврди дека не постои објективен доказ за оштетување за поединечно проценетите финансиски средства, било да се значајни или не, таа ги вклучува средствата во група на финансиски средства со слични карактеристики на кредитен ризик и врши групна проценка за нивно оштетување. Почнувајќи од 30.06.2011 година, согласно препораките од Народна банка на Република Македонија, Штедилницата врши проценка за оштетување на финансиските средства само на поединечна основа. Средствата кои се поединечно проценети за оштетување и за кои загубите од оштетувањето се или продолжуваат да бидат признаени, не се вклучени во групната проценка на оштетувањето.

Ако износот на исправката на вредноста на сомнителни и спорни побарувања се намали како резултат на некој настан после извршената исправка на вредноста, ослободувањето на исправката се рефлектира во Билансот на успех во моментот на настанот.

Штедилницата врши отпис на побарувања за кои се знае дека се ненаплатливи, а за кои се исцрпени сите правни можности за наплата. Отпишаните побарувања се водат на сметки за вонбилансна евиденција.

(iv) Материјални и нематеријални вложувања

Материјалните и нематеријалните вложувања се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација.

Инвестициите во тек се евидентирани по нивната набавна вредност вклучувајќи ги трошоците кои ја зголемуваат нивната вредност. На инвестициите во тек не се пресметува амортизација.

Со активирањето на инвестициите во тек, сите акумулирани трошоци се трансформирани на релевантните категории на материјални и нематеријални вложувања на кои се пресметува амортизација по соодветни пропишани годишни стапки релевантни за соодветната категорија на средствата.

Намалувањето на материјални вложувања и нематеријални вложувања ги опфаќа продажбите и расходувањата намалени за нивната акумулирана амортизација. Капиталните добивки или загуби кои произлегуваат од овие трансакции се прикажуваат во Билансот на успех.

Амортизацијата на материјални вложувања и нематеријални вложувања се пресметува според праволиниска метода, од денот на активирање на средството.

Стапките на амортизација се така одредени што вредноста на материјалните и нематеријалните средства се распоредува во трошоци во проценетиот период на неговата корисност според животниот век како што е прикажано подолу:

Градежни објекти
Мебел и опрема

40 години
4-10 години

(v) Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

Под преземени средства се подразбираат сите материјални средства (имот во земјиште, згради, опрема, движни ствари) кои се преземени врз основа на ненаплатени побарувања, со исклучок на преземените хартии од вредност и удели.

Одредено средство ќе се смета за преземено во моментот кога ќе се стекне правен основ за запишување на сопственоста. Датумот на кој што ќе се стекне правен основ за преземање на средството, се смета за датум на преземање на средството. Стекнувањето на сопственоста врз заложенит предмет и моментот (датумот) на стекнување на сопственоста, се констатираат во Записник, потпишан од извршителот кај кој што се води постапката за преземање на средството и заложниот доверител (Можности).

Иницијално, во билансите на Штедилницата, на датумот на преземање, средството се евидентира по почетна сметководствена вредност. Почетна сметководствена вредност претставува помалиот износ од:

1. Проценета вредност намалена за очекуваните (идни) трошоци за продажба кои ќе бидат на товар на Штедилницата, и

2. Набавната вредност на преземеното средство.

За потребите на последователно мерење на преземените средства, како проценета вредност се смета износот на најниската проценка извршена од тројца овластени проценители. Во случај кога проценетата вредност на преземеното средство е помала од набавната или сметководствената вредност, Штедилницата во висина на разликата помеѓу двете вредности прикажува загуба за оштетување во Билансот на успех.

(vi) Бенефиции на вработените

Штедилницата врши исплати за придонеси во корист на своите вработени за пензиско и здравствено осигурување, вработување и персонален данок коишто се пресметуваат на основа на бруто платите, во согласност со законските прописи. Штедилницата ги плаќа овие придонеси на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија и на Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија, по законски стапки.

Регулираните придонеси се дел од трошоците за вработените за тековната година. Трошоците за овие исплати се прикажани во Билансот на успех во истиот период кога се искажани трошоците за нето плати на вработените.

Штедилницата, исплаќа три просечни плати на вработените во моментот на заминување во пензија, согласно критериумите утврдени во Законот за работни односи и Општиот колективен договор. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност.

(vii) Данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на Законот за данок на добивка. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. Крајниот данок по стапка од 10% (2010:10%) се пресметува врз основа на нето износот помеѓу усогласувањата за непризнаените расходи од тековната година, намалени за даночен кредит за расходите со одложено признавање, даночни олеснувања и ослободувања и избегнувања на двојни оданочувања.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

(viii) Депозити на комитенти

Штедилницата прибира само денарски штедни влогови од физички лица. Правни лица и добротворни организации не можат да отворат штедни книшки.

Штедилница е членка на Фондот за осигурување на депозити, и сите штедни влогови депонирани во Штедилницата се осигурани во Фондот за осигурување на депозити.

По својата рочност штедните влогови можат да бидат:

- Штедни влогови по видување
- Орочени штедни влогови

Депозитите, почетно се мерат според нивната објективна вредност, зголемена за трансакциските трошоци кои директно се поврзани со преземањето или издавањето на финансиската обврска. Депозитите, последователно се мерат според амортизираната набавна вредност, со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

(ix) Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од трансакции со други страни со коишто Штедилницата има потпишано договор за кредит. Обврските по кредити иницијално се евидентирани според нивната набавна вредност, која што е објективната вредност на примениот надоместок, на датумот кога настанале. Истите последователно се мерат според амортизираната набавна вредност, со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

(x) Останати обврски

Обврските за дадени аванси, обврските спрема добавувачите, обврските спрема вработените, обврските за даноци, придонеси и други давачки, обврските врз основа на резултатот како и останатите краткорочни и долгорочни обврски се искажуваат во вредноста која е искажана на соодветен сметководствен документ.

Обврските искажани во девизи се пресметуваат по средниот курс на НБРМ на последниот ден од месецот.

Обврските со девизна клаузула се пресметуваат според средниот курс на НБРМ на последниот ден од месецот.

(xi) Капитал и резерви

Запишаниот капитал се искажува на посебна сметка во износ кој е запишан во Централниот регистар при основањето, односно промена на вредноста на капиталот.

Резервите се искажуваат по номинална вредност и тоа посебно: законските резерви, статутарните резерви и другите резерви.

Во законски и статутарни резерви Штедилницата издвојува 20% од добивката, се додека износот на законската резерва не достаса 30% од основната главнина. Доколку создадената резерва се намали, мора да се надомести се додека не го достигне пропишаниот минимум. Законската резерва може да се користи за покривање на загубата.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

(xii) Добивка или загуба

Финансискиот резултат во тековната година се утврдува согласно со законските прописи. Добивката или загубата во тековната година се искажува по оданочувањето како добивка (нето добивка) за распределба, односно вкупна загуба од работење во деловна година.

Остварената нето добивка од тековната година се пренесува и распоредува наредната година согласно одлуката на Управниот Одбор на Штедилницата.

(xiii) Приходи и расходи од камати

Приходите и расходите по основ на камата се прикажани како пресметани приходи и расходи на основа на сите каматоносни побарувања и обврски.

Приходите и расходите од камата се пресметани и наплатени врз основа на договор помеѓу доверителот и должникот и во согласност со законските прописи на Република Македонија.

Приходите и расходите се искажуваат со употреба на методот на ефективна каматна стапка, кога:

-постои веројатност дека економските користи од трансакцијата ќе бидат прилив/одлив за Штедилницата;

-постои можност за веродостојно мерење на приходот/расходот од камата.

Ефективната каматна стапка е стапката којашто точно ги дисконтира проценетите идни парични текови за очекуваниот век на финансискиот инструмент.

Надоместите од финансиска услуга, што се поврзани со каматоносни инструменти кои не се мерат по објективна вредност преку билансот на успех, доколку со анализа се определи дека претставуваат составен дел на ефективната каматна стапка на финансискиот инструмент, ја корегираат ефективната каматна стапка и се разграничуваат како и приходите/расходите од камати. Исправка на камата се прави кога наплатата на пресметаните камати е сомнителна и спорна.

(xiv) Приходи и расходи од провизии и надоместоци

Приходите од провизии и надомести се признаваат во моментот на извршување на соодветна услуга. Расходите од провизии и надомести се признаваат на пресметковна основа.

Најпрво се разграничува дали провизиите и надоместоците се :

-Составен дел од ефективната каматна стапка – и нивниот третман е како приходи/расходи од камати и се разграничуваат и признаваат во рамки на приходи и расходи од камата.

-Заработени штом услугите се обезбедени – овие провизии и надомести се признаваат во моментот кога соодветната услуга е извршена како приходи/расходи од надомести и провизии и

-Заработени при извршување на значајна активност овие провизии и надомести се признаваат како приходи/расходи од провизии и надомести кога соодветната активност е извршена.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

(xv) Загуби поради оштетување /Исправка на вредноста на финансиските средства

Штедилницата врши исправка на вредноста на активните билансни побарувања, преку утврдување на сегашната вредност на идните парични текови кои ќе настанат врз основа на тие побарувања. Износот на исправката на вредноста се утврдува како разлика помеѓу сметководствената вредност на побарувањата и нивната сегашна вредност.

Исправката на вредност (загуби поради оштетување) се утврдува и признава:

- Почнувајќи од 30.06.2011 година на поединечна основа, за сите финансиски средства;
- До 30.06.2011 година на поединечна основа за финансиските средства кои се поединечно значајни ставки и на групна основа, за портфолио на мали кредити

(xvi) Нетирање на финансиски инструменти

Финансиските средства и обврски се нетираат и нивната нето вредност се прикажува во Билансот на состојба на нето основа доколку постојат законски применливи права за нетирање и можност за прикажување на нето основа.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

г) Употреба на оценки и проценки

- (i) Подготовката на финансиските извештаи е во согласност со општо прифатените сметководствени политики и бара користење на проценки и претпоставки кои имаат влијание на прикажаните средства и обврски, потенцијалните средства и обврски на денот на финансиските извештаи и прикажаните износи на приходите и расходите за време на извештајниот период. Овие проценки се базирани на најдобрите познавања на раководството на тековните настани и активности.

Дополнителни информации се прикажани во сметководствените политики и соодветните белешки кон финансиските извештаи.

д) Промена на сметководствени политики, сметководствени оценки и корекција на грешки

Позициите во финансиските извештаи и белешките кон нив се пополнети во согласност на “Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи“ со важност од 01.01.2011 година.

ѓ) Усогласеност со законска регулатива

- (i) Раководството на Штедилницата е одговорно за спроведување на целосна усогласеност на работењето на Штедилницата со регулативата од НБРМ.
- (ii) Во текот на 2011 година извршена е теренска контрола од страна на Народната банка на Република Македонија (НБРМ). Како резултат на извршената контрола НБРМ издаде записник, без наоди и изречени мерки

2) Обелоденување за управување со ризици

Во своето работење Штедилницата е изложена на најразлични финансиски ризици, поради што основна цел на Штедилницата е адекватно управување со ризикот. Напорите да се одржи адекватна рамнотежа помеѓу прифатливо ниво на ризик од една и стабилност и профитабилност во работењето од друга страна се постојани. Во таа насока и оперативниот ризик вклучува постојано набљудување, оценување и управување со истиот.

Најважните типови на ризик се кредитниот, ликвидносниот, пазарниот и оперативниот ризик. Пазарниот ризик ги вклучува ризик од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) и валутниот ризик.

Рамка за управување со ризици

Управниот одбор има целосна одговорност за воспоставување и следење на рамката за управување со ризици. Истиот ги назначува Работоводниот орган, Кредитниот одбор, Одбор за управување со ризици и Комисија за раководење со средства и обврски. Овие тела се одговорни за набљудување и развивање на политиките за управување со ризикот во одделни специфични области.

Што се однесува до организационата структура на Штедилницата, Службата за ризици е одговорна за набљудување, известување и управување со целокупната изложеност на кредитен ризик, додека организационите единици на Штедилницата кои ја креираат изложеноста на ризикот се одговорни за прифаќање и оперативно управување со кредитниот ризик, согласно со Политиката за управување со кредитен ризик. Интерната ревизија е одговорна за независно известување во поглед на управувањето со ризикот.

Според политиките на Штедилницата за управување со ризикот, кои вклучуваат сет на соодветни лимити и контроли на ризикот, се идентификуваат одредени ризици, постојано се врши мониторинг на постоечките ризици, како и секојдневна анализа на истите.

2.1 Кредитен ризик

2.1.1 Природа и изложеност на ризикот

Штедилницата е изложена на кредитен ризик, што претставува ризик дека комитентот нема да биде во можност делумно или во целост да ги подмири обврските во рок кога тие доспеваат. Кредитниот ризик е најзначајниот ризик во работењето на Штедилницата. Затоа Штедилницата внимателно управува со изложеноста на кредитниот ризик. Во принцип, кредитната изложеност произлегува од активностите на кредитирање.

Кредитниот ризик го следи работењето од самиот почеток, односно од моментот кога било поднесено кредитното барање, па се до крајот, додека клиентот целосно не ги подмирил своите обврски. Во процесот на одобрување се носи одлуката дали Штедилницата е подготвена да го превземе ризикот и да пласира средства под одредени услови. Процесот на одобрување опфаќа повеќе чекори, анализи, посети и завршува со одлука. Сите овие фази се неделив дел од еден сложен процес кој во интерес на клиентот треба да биде завршен во најкраток рок. Секоја кредитна изложеност претставува ризик. Секоја кредитна изложеност, преку информативните системи редовно се следи, со секој клиент се воспоставува контакт, се креираат извешти, се превземаат корективни акции. Управувањето со ризичното портфолио е неизоставен дел од редовното работење. Целта на оваа активност е да се редуцираат негативните ефекти и да се направат побарувањата, но и да се направат корекции на Кредитната политика на Штедилницата, врз основа на утврдените недостатоци.

2.1.2 Управување со кредитниот ризик (Цели, политики и процеси на Штедилницата и методи корисени за мерење на ризикот)

Управувањето со кредитниот ризик се врши на следниот начин:

- 1 Управниот Одбор е одговорен за одобрување и имплементација на Кредитната политика и постапки за набљудување на имплементацијата на политиката и постапките за оценување на кредитите и нивното управување. Сите кредитни изложености, согласно на Политиката за одобрување на кредити и Процедура за работа на кредитен одбор се одобруваат од различни типови на Кредитни Одбори назначени од Управниот Одбор на Штедилницата. Максималниот износ што го одобрува Штедилницата е дефиниран на не повеќе од 5% од сопствените средства на Штедилницата, за кредитни изложености кон банки, штедилници, фондации здруженија, осигурителни компании, лизинг компании, единици на локална самоуправа и други правни лица регулирани со посебни закони, односно на максимум ЕУР 200.000 за останати физички и правни лица, во денарска противвредност спрема лице и со него поврзани лица, што е во рамки на лимитот за изложеност од 10% од сопствените средства согласно Одлуката за услови и начин на работа на Штедилниците.
- 2 Одборот за управување со ризици на Штедилница Можности е одговорен за воспоставување и следење на политиката за управување со кредитниот ризик и давање предлози за нејзино ревидирање, оценка на системите за управување со кредитниот ризик, анализа на извештаите за изложеноста на Штедилницата на овој ризик и следење на активностите кои се преземаат заради управување со кредитниот ризик, одредување и редовно ревидирање на лимитите на

изложеност на кредитен ризик, дефинирање на евентуални исклучоци во однос на дефинираните лимити и делегирање на одговорност за одлучување за

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

примена на тие исклучоци, одобрување на реструктурирање на побарувањата

- 3 Кредитниот одбор за разгледување на барања од клиенти е одговорен за одлучување по однос на сите барања доставени од клиенти, а кои се однесуваат на барања за пристапување и превземање на долг, промена на обезбедување, потврди за враќање на гаранции, издавање на документи и останати барања, согласности и документи.
- 4 Кредитните Одбори на Штедилницата го вршат одобрувањето на кредитната изложеност, согласно на одлуката на Управниот Одбор за формирање на оперативни Кредитни Одбори, кои овозможуваат функционалност, флексибилност и брзина во процесот на донесување на одлука.
- 5 Управниот одбор според Законот за банки и законските регулативи на Народна банка на Република Македонија (Централната банка) има надлежност за донесување одлуки за отпишување на побарувања на Штедилницата и за преземање на средства по основ на ненаплатени побарувања.

2.1.3 Оценка на кредитниот ризик

Кредити

При проценка на кредитниот ризик од одобрување на кредити на физички, и правни лица, Штедилницата користи три компоненти: (1) веројатноста дека должникот нема уредно да ги исполни своите обврски (очекуваниот паричен тек); (2) проценка на загубата во моментот на настанување на неуредност во извршување на обврските; (3) вредноста и квалитетот на колатералот за покривање на изложеноста.

(1) Штедилницата ја оценува веројатноста за неплаќање од индивидуални клиенти користејќи интерни алатки за процена прилагодени на различните категории на клиенти. Тие се развиени интерно и претставуваат комбинација на статистички анализи и индивидуална проценка на кредитниот службеник, и доколку е возможно истите се потврдуваат со споредување со екстерно расположливи податоци. Во процесот на подготовка на кредитното барање, како и во процесот на одобрување на кредитот се вршат повеќе анализи кои овозможуваат проценка на кредитниот ризик. Тоа подразбира анализа на основните параметри на кредитобарателот, анализа на официјалните финансиски извештаи, анализа на паричните текови, предвидувања за идните парични текови и развојната компонента на работењето, атрактивноста на гранката и квалитетот на обезбедувањето.

Предмет на анализа на кредитното барање во оваа фаза од проценка на кредитниот ризик е:

- анализа на кредитната изложеност спрема комитент, за кој Штедилницата, врз основа на проценка на кредитната способност, оценува дека паричните приливи ќе бидат доволни за редовно измирување на достасаните обврски, без оглед на прикажаните моментални финансиски слабости, со тоа што не постојат знаци за натамошно влошување на состојбата на комитентот;
- анализа на паричните текови на комитент, кои што би му овозможиле исполнување на своите обврски во рокот на достасување;
- анализа на расположивите информации, односно потребната документација за водење на кредитните досиеја;
- анализа на ликвидноста и солвентноста на клиентот.

(2) Загубите во моментот на настанување на неуредност во извршување на обврските ги претставуваат очекувањата на Штедилницата за нивото на загуба од ненаплатени побарувања. Се изразува како процентуална загуба по единица изложеност и обично варира од видот на клиентот, видот на побарувањето и расположливоста на колатерал или други кредитни обезбедувања. Кредитните побарувања се рангираат во 5 ризични

категории.

2.1.4 Интерно рангирање во Штедилницата

Ризичната категорија **"А"** на Штедилницата вклучува:

- побарувања од НБРМ, Република Македонија, ЕЦБ и владите на централните банки на други замји за кои е утврден кредитен рејтинг од најмалку БББ- (согласно со рејтингот на Стандард и Пурс), или Баа3 (согласно со рејтингот на Мудис);

- изложености на кредитен ризик кон клиенти чија сегашна финансиска состојба и проценети идни парични текови не го доведуваат во прашање неговото натамошно работење и можноста за подмирување на обврските кон Штедилницата;

- изложеност на кредитен ризик кон клиент кој што своите обврски кон Штедилницата ги извршува во рокот на достатсување или со утврдена фреквенција на подмирување на обврски, најмногу до 30 дена;

клиент за кој Штедилницата не извршила реструктурирање на побарување во последните две години.

Ризичната категорија **"Б"** на Штедилницата вклучува:

- изложености на кредитен ризик кон клиенти чија проценета кредитна состојба укажува дека паричните приливи ќе бидат доволни за целосно подмирување на достасаните обврски;

- изложеност на кредитен ризик кон клиент кој што своите обврски кон Штедилницата ги извршува со задоцнување од 31 до 60 дена, или по исклучок до 90 дена, доколку доцнењето до 90 дена е повремено;

- клиент за кој Штедилницата не извршила реструктурирање на побарување во последните шест месеци.

Ризичната категорија **"В"** вклучува:

- изложености на кредитен ризик кон клиенти за кои што се проценува дека паричните текови се несоодветни за редовно измирување на обврските;

- изложености на кредитен ризик кон клиенти за кои што штедилницата не располага со доволно потребни и ажурни информации за да ја процени кредитната способност;

- изложеност на кредитен ризик кон клиент кој што своите обврски кон Штедилницата ги извршува со задоцнување од 61 до 120 дена, или по исклучок до 180 дена, доколку доцнењето до 180 дена е повремено.

- клиент за кој Штедилницата извршила реструктурирање на побарување.

Ризичната категорија **"Г"** вклучува:

- изложености на кредитен ризик каде што постојат очекувања дека Штедилницата ќе наплати само дел од своите побарувања;

- изложеност на кредитен ризик кон клиенти за кои е поведена постапка за стечај или ликвидација;

- изложеност на кредитен ризик, чија наплата зависи од активирање на гаранциите;

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

- изложеност на кредитен ризик кон клиент кој обврските ги плаќа со задоцнување од 121 до 270 дена, или по исклучок, над 270 дена, доколку доцнењето над 270 дена е повремено

Ризичната категорија "Д" вклучува:

- изложеност на кредитен ризик, предмет на судски спор;

- изложеност на кредитен ризик за која постојат цврсти очекувања дека Штедилницата нема да може да ги наплати своите побарувања или ќе наплати само мал незначителен дел;

- изложеност на кредитен ризик кон клиент кој обврските ги плаќа со задоцнување поголемо од 270 дена, или воопшто не ги извршува.

(3) Вредноста и квалитетот на колатералот зависи од типот (недвижен, подвижен имот-залихи, побарувања) и веројатноста за негово активирање со цел наплата на побарувањата. Штедилницата задолжително ја утврдува пазарната вредност на имотот кој е предмет на залог (недвижен или подвижен), преку овластен проценител.

2.1.5 Контрола на лимитите за ризична изложеност и политики за заштита од ризик

Штедилницата управува и ја контролира концентрацијата на кредитниот ризик по индивидуална и групна основа, како и по сектори.

Штедилницата го структурира нивото на превземен кредитен ризик преку анализа на висината на прифатлив ризик по позајмувач, или група на позајмувачи, како и по географски и секторски сегменти. Таквите ризици се постојано надгледувани врз основа на интерни бази на податоци и се предмет на дневна анализа.

Управување со изложеноста на кредитен ризик е овозможено преку редовна анализа на способноста на кредитокорисниците и потенцијалните кредитокорисници за исполнување на нивните обврски кон Штедилницата и со промена на кредитните лимити, онаму каде што тоа е потребно.

Како начин на мерење и специфична контрола за намалување на кредитниот ризик, пропишани во интерните акти на Штедилницата за регулирање на кредитните активности и процедури, се вклучени колатералот и потенцијални обврски на кредитокорисникот.

(а) Колатерал

Колатералот секогаш се смета како секундарен фактор при оценувањето на кредитната способност. Колатералот, сам по себе, без способност да генерира паричен тек, не е доволен да го оправда одобрувањето на кредитот. Основни видови на колатерал за обезбедување на кредити се:

(1) За правни лица

- Депозити
- Недвижен имот
- Движен имот (опрема, моторни возила)
- Залихи
- Побарувања
- Гаранции (банкарски гаранции и гаранции од правни лица)
- Физички лица – жиранти
- Меници

(2) За население

- Депозити
- Движен имот (опрема, моторни возила)
- Недвижен имот
- Гаранции (гаранции од правни лица)
- Физички лица - жиранти
- Меници

2.1.6 Политики за оштетување и исправка на вредноста

Штедилницата има воспоставено начин на утврдување на исправка на вредноста што претставува проценка на појавените загуби во нејзиното кредитно портфолио. Согласно со политиката на Штедилницата, постојат пет категории на интерно рангирање. Најголем дел од исправката на вредноста произлегува од последните две категории.

2.1.7 Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

Раководството е убедено во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува од кредитите, заради високиот квалитет на кредитното портфолио што се одржува (категории А и Б).

2.1.7.1 Кредити

а) Недоспеани кредити и пласмани во банки за кои не е направена исправка на вредност

Согласно процедурата за класификација на изложеностите и утврдување на исправка на вредност на поединечна основа, за кредитите кај кои постојат недоспеани обврски и кај кои во процесот на дисконтирање била утврдена негативна разлика помеѓу сметководствената и сегашната вредност и не била утврдена исправка на вредност, Штедилницата ја оценува можноста и дополнително утврдува одреден износ на исправка на вредност. Штедилницата утврдува исправка на вредност за недоспеани побарувања по пласмани во други банки.

б) Доспеани кредити, без исправка на вредност

Согласно процедурата за класификација на изложеностите и утврдување на исправка на вредност на поединечна основа, Штедилницата по правило утврдува исправка на вредност за сите доспеани кредити. Во случај кога во процесот на дисконтирање на паричните текови биде утврдена негативна разлика помеѓу сметководствената и сегашната вредност на побарувањето и истото побарување е класифицирано во категорија на ризик А, Штедилницата ја оценува можноста и дополнително утврдува одреден износ на исправка на вредност.

в) Кредити за кои е направена поединечна исправка на вредноста

Доспеаните, а ненаплатени побарувања во рок подолг од 90 дена се подложни на вршење на исправка на вредноста на поединечна основа, според интерна проценка, извршена согласно одредбите на законската регулатива.

Исправката на вредност (загуби поради оштетување) се утврдува и признава:

- Почнувајќи од 30.06.2011 година на поединечна основа, за сите финансиски средства;
- До 30.06.2011 година на поединечна основа за финансиските средства кои се поединечно значајни ставки и на групна основа, за портфолио на мали кредити

г) Реструктурирани кредити

Реструктурираните кредити се кредити кои се реструктурирани поради влошена финансиска состојба на клиентот или доколку Штедилницата направи проценка дека не може да биде третиран поинаку. Кога еднаш некој кредит ќе се реструктурира, тој ќе биде класифициран во категорија на ризик В, најмалку шест месеци по направеното реструктурирање и дополнителни осумнаесет месеци во категорија на ризик Б. Најмалку 24 месеци после направеното реструктурирање кредитот не може да биде класифициран во категорија на ризик А.

2.1.8 Концентрација на ризици на финансиските средства со кредитна ризична изложеност

(а) Индустриска гранка

Вкупната кредитна изложеност се анализира и категоризира според индустриска гранка.

(б) Географска локација

Согласно законската регулатива и политиката на Штедилницата, сите активности поаѓајќи од критериумот категоризација на кредитна изложеност според географски региони се одвиваат на територијата на Република Македонија.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2.1 Кредитен ризик

А Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик

во илјади денари	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други компитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно		
	тековна година 2011	претходна година 2010	тековна година 2011	претходна година 2010	тековна година 2011	претходна година 2010	тековна година 2011	претходна година 2010	тековна година 2011	претходна година 2010	тековна година 2011	претходна година 2010	тековна година 2011	претходна година 2010	тековна година 2011	претходна година 2010	тековна година 2011	претходна година 2010	
I. Сметководствена вредност на изложености за кои е издвоена исправка на вредноста/посебна резерва																			
Сметководствена вредност на поединечно значајни изложености, пред исправката на вредноста и посебната резерва на поединечна основа																			
категија на ризик А	-	-	1.403.142	1.296.902	-	-	19.913		225.270	143.164	-	-	-	-	-	-	1.628.412	1.459.979	
категија на ризик Б	-	-	72.817	40.336	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	72.817	40.336	
категија на ризик В	-	-	21.097	26.579	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	21.097	26.579	
категија на ризик Г	-	-	17.728	41.728	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	17.728	41.728	
категија на ризик Д	-	-	115.701	94.969	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	115.701	94.969	
(Исправка на вредноста на поединечна основа)	-	-	(149.979)	(149.281)	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	(149.979)	(149.281)	
Сметководствена вредност на поединечно значајни изложености, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва на поединечна основа	-	-	1.480.506	1.351.233	-	-	19.913		225.270	143.164	-	-	-	-	-	-	1.705.776	1.514.310	
Сметководствена вредност на изложености кои се оценуваат на групна основа, пред исправката на вредноста и посебната резерва на групна основа																			
поединечно незначајни изложености (портфолио на мали кредити)	-	-	-	170.196	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.196
поединечно значајни изложености кои не се оштетени на поединечна основа	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста и посебна резерва на групна основа)	-	-	-	(1.720)	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.720)
Сметководствена вредност на изложености кои се оценуваат на групна основа, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва на групна основа	-	-	-	168.476	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168.476
II. Сметководствена вредност на изложености за кои не е издвоена исправка на вредноста/посебна резерва																			
Достасани побарувања	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Старосна структура на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста до 30 дена	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сметководствена вредност на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Недостасани побарувања																			
реструктурирани побарувања	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	0	-	-	-		-	-	-	-	3.444	4.185	-	-	-	-	3.444 4.185
Сметководствена вредност на недостасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста/посебна резерва	-	-	-	0	-	-	-		-	-	-	-	3.444	4.185	-	-	-	-	3.444 4.185
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	1.630.485	1.670.710	-	-	19.913		225.270	143.164	-	-	3.444	4.185	-	-	1.859.199	1.837.972	
(Вкупна исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	149.979	151.001	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	(149.979)	(151.001)	
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	1.480.506	1.519.709	-	-	19.913		225.270	143.164	-	-	3.444	4.185	-	-	1.709.220	1.686.971	

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Табела 2.1.5 Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) замена заштита на кредитниот ризик

во илјади денари	Кредити на и побарувања од бани		Кредити на и побарувања од други компенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достапување		Парични средства и еквиваленти		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2011	претходна година 2010	тековна година 2011	претходна година 2010	тековна година 2011	претходна година 2010	тековна година 2011	претходна година 2010	тековна година 2011	претходна година 2010	тековна година 2011	претходна година 2010	тековна година 2011	претходна година 2010	тековна година 2011	претходна година 2010
	Вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на поединечна основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Првокласни инструменти за обезбедување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
парични депозити (во дело или/и ограничени сметки во банката)	-	-	32.518	25.129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.518	25.129
државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни безусловни гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
банкарски гаранции	-	-	232	566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232	566
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	23.548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.548	-
Гаранции од физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.321	-	-	2.321
Залог на недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	587.260	799.449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	587.260	799.449
имот за вршење дејност	-	-	202.953	198.255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202.953	198.255
Залог на подвижен имот	-	-	36.312	43.565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.312	43.565
Останати видови на обезбедување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на поединечна основа	-	-	882.824	1.066.964	-	-	-	-	-	-	-	-	2.321	1.896	882.824	1.069.285
Вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на групна основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Првокласни инструменти за обезбедување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
парични депозити (во дело или/и ограничени сметки во банката)	-	-	-	4.794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.794
државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни безусловни гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
банкарски гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	-	12.094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.094
имот за вршење дејност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на подвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати видови на обезбедување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на групна основа	-	-	-	16.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.888

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

В Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности

во илјади денари

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2011	претходна година 2010	тековна година 2011	претходна година 2010	тековна година 2011	претходна година 2010	тековна година 2011	претходна година 2010	тековна година 2011	претходна година 2010	тековна година 2011	претходна година 2010	тековна година 2011	претходна година 2010	тековна година 2011	претходна година 2010	тековна година 2011	претходна година 2010
Нерезиденти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земјоделство, шумарство и рибарство	-	-	26.043	568.582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.043	568.582
Рударство и вадење на камен	-	-	1.298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.298	-
Прехрамбена индустрија	-	-	8.238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.238	-
Текстилна индустрија и производство на облека и обуви	-	-	8.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.018	-
Хемиска индустрија, производство на градежни материјали, производство и преработка на горива, фармацевтска индустрија	-	-	2.232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.232	-
Производство на метали, машини, алати и опрема	-	-	6.887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.887	-
Останата преработувачка индустрија	-	-	25.673	96.406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.673	96.406
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината	-	-	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390	-
Градежништво	-	-	23.742	58.126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.742	58.126
Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли	-	-	99.449	241.727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.449	241.727
Транспорт и складирање	-	-	82.062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.062	-
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	-	-	12.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.150	-
Информации и комуникации	-	-	2.485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.485	-
Финансиски дејности и дејности на осигурување	-	-	15.838	-	-	-	19.913	225.270	143.164	-	-	-	-	-	-	-	241.108	163.077
Дејности во врска со недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стручни, научни и технички дејности	-	-	10.897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.897	-
Административни и помошни услужни дејности	-	-	3.054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.054	-
Јавно управување и одбрана, задолжително социјално осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Образование	-	-	2.994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.994	-
Дејности на здравствена и социјална заштита	-	-	4.255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.255	-
Уметност, забава и рекреација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други услужни дејности	-	-	5.827	273.758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.827	273.758
Дејности на домаќинствата како работодавачи, дејности на домаќинствата кои произведуваат различна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дејности на екстериторијални организации и тела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Физички лица	-	-	1.288.952	432.111	-	-	-	-	-	-	-	-	3.444	4.185	-	-	1.292.396	436.296
Трговци посредници и физички лица кои не се сметаат за трговци	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	1.630.485	1.670.710	-	-	-	19.913	225.270	143.164	-	-	3.444	4.185	-	-	1.859.199	1.837.972

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)*

Дејност	Дејности кои се опфатени во секторот, според број на одделот од „Националната Класификација на Дејности Рев.2“
Земјоделство, шумарство и рибарство	01, 02, 03
Рударство и вадење на камен	05, 06, 07, 08, 09
Прехрамбена индустрија	10, 11
Текстилна индустрија и производство на облека и обувки	13, 14, 15
Хемиска индустрија, производство на градежни материјали, производство и преработка на горива, фармацевтска индустрија	19, 20, 21, 22, 23,
Производство на метали, машини, алати и опрема	24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33
Останата преработувачка индустрија	12, 16, 17, 18, 31, 32
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	35
Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината	36, 37, 38, 39
Градежништво	41, 42, 43
Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли	45, 46, 47
Транспорт и складирање	49, 50, 51, 52, 53
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	55, 56
Информации и комуникации	58, 59, 60, 61, 62, 63
Финансиски дејности и дејности на осигурување	64, 65, 66
Дејности во врска со недвижен имот	68
Стручни, научни и технички дејности	69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
Административни и помошни услужни дејности	77, 78, 79, 80, 81, 82
Јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување	84
Образование	85
Дејности на здравствена и социјална заштита	86, 87, 88
Уметност, забава и рекреација	90, 91, 92, 93
Други услужни дејности	94, 95, 96
Дејности на домаќинствата како работодавачи, дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби	97, 98
Дејности на екстериторијални организации и тела	99

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2.1 Г. Концентрација на кредитниот ризик по географска локација

во МКД илјади	Кредити на и побарувања од бани		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2011	претходна година 2010	тековна година 2011	претходна година 2010	тековна година 2011	претходна година 2010	тековна година 2011	претходна година 2010	тековна година 2011	претходна година 2010	тековна година 2011	претходна година 2010	тековна година 2011	претходна година 2010	тековна година 2011	претходна година 2010	тековна година 2011	претходна година 2010
Географска локација																		
Република Македонија	-	-	1.630.485	1.670.710	-	-	-	19.913	225.270	143.164	-	-	3.444	4.185	-	-	1.859.199	1.837.972
Земји-членки на Европската унија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Европа (останато)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји-членки на ОЕЦД)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(изложеноста која претставува повеќе од 10% од вкупната кредитна изложеност)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	1.630.485	1.670.710	-	-	-	19.913	225.270	143.164	-	-	3.444	4.185	-	-	1.859.199	1.837.972

2.2 Ризик на ликвидност

2.2.1 Природа и изложеност

Ликвидносниот ризик претставува ризик дека Штедилницата нема да биде во можност да ги исполни своите обврски за плаќање поврзани со доспевањето на финансиските обврски и замена на изворите на средства кога тие ќе бидат повлечени. Последица од ликвидносниот ризик може да биде неможност на Штедилницата да ги подмири своите обврски за исплата на штедачите и неможност за понатамошно исполнување на достасаните обврски кон кредитокорисниците.

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2.2.2 Управување со ликвидносниот ризик (Цели, политики и процеси на Штедилницата и методи користени за мерење на ризикот)

Во Политиката за управување со ликвидносниот ризик на Штедилница дефиниран е начинот на управување со ликвидноста на Штедилницата. Согледувањето и следењето на ликвидноста на Штедилницата е предуслов за нејзино стабилно и успешно работење. Спроведувањето на утврдената политика на ликвидност се врши преку дефиниран процес на управување со ризикот, кој вклучува планирање и управување со паричните текови, одржување на адекватна структура на средствата и обврските, дефинирање на финансиските инструменти кои се користат за управување со ризикот на ликвидноста, адекватна диверзификација на депозитите и другите обврски по доспеаност и клиент, следење на доспеаноста на средствата и обврските, следење на вонбилансните позиции, следење, мерење и квантифицирање на показателите на ликвидност, тестирање на ликвидноста преку стрес сценарија и план за управување со ликвидноста во услови на вонредно настаната ситуација, известување на одговорното тело во Штедилницата и адекватен информациона менаџмент систем и обврски на организационите единици на Штедилницата во процесите на управување со ликвидносниот ризик.

Во рамки на управувањето со ликвидносниот ризик, Штедилницата има воспоставено соодветен систем за следење на своите извори на средства, пред се преку следење на најголемите депоненти и лицата поврзани со нив и систем за постигнување на соодветно ниво на диверзифицираност на изворите на средства.

За таа цел Штедилницата има пропишано Процедури во рамки на соодветните сектори;

- во Сектор Деловна мрежа има воспоставено “Процедура за управување на односите со најголемите депоненти”;
- во Сектор за трансакции и логистика на продажба има воспоставено “Процедура за подготовка на извештај за најголеми депоненти по експозитури”;
- во Сектор финансии, сметководство и трезорско работење, има воспоставено “Процедура за следење на изворите на средства и нивна концентрација” (во рамки на Правилникот со процедури за работа во служба Трезорско работење) која вклучува:
 1. Следење на извори на средства и нивна концентрација – Најголеми депоненти
 2. Следење на извори на средства и нивна концентрација – Коресподентни банки
 3. Следење на извори на средства и нивна концентрација – Значајни клиенти и деловни партнери

Цел на Штедилницата е да ја максимизира профитабилноста, преку применување на оптимална комбинација на рочноста и валутната структура на средствата и обврските.

Штедилницата, согласно регулативата на НБРМ, одобри “План за управување со ликвидноста во услови на вонредно настаната ситуација” – прилог на Политиката за управување со ликвидносен ризик.

Исто така Штедилницата има дефинирано и квантифицирано интерни ликвидносни показатели во форма на документ прилог на Политиката за управување со ликвидносен ризик, “Дефинирање и квантифицирање на интерни ликвидносни показатели”.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2.2 Ризик на ликвидност

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски
(преостаната рочност)

во илјади денари	До 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2011 тековна година							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	160.688	65.000	-	-	-	9.015	234.703
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	36.672	-	-	-	11.950	-	48.622
Кредити на и побарувања од други комитенти	166.577	104.314	409.335	418.167	374.328	187.320	1.660.041
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	471	-	-	-	-	471
Останати побарувања	1.408	377	674	222	310	453	3.444
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	365.345	170.162	410.009	418.389	386.588	196.788	1.947.281
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	56.954	61.562	139.683	74.075	37.510	-	369.784
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	195.969	145.901	229.711	260.304	186.697	61.447	1.080.029
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	31.467	158	1.152	143	185	43	33.148
Вкупно финансиски обврски	284.390	207.621	370.546	334.522	224.392	61.490	1.482.961
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	-	-	286	-	-	-	286
Вонбилансна пасива	1.199	-	-	-	-	-	1.199
Рочна неусогласеност	79.756	(37.459)	39.749	83.867	162.196	135.298	463.407

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2.2 Ризик на ликвидност

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)

во илјади денари	До 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2010 (претходна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	114.941	28.223	-	-	-	8.473	151.637
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	143.459	120.447	551.525	436.043	373.733	217.824	1.843.031
Вложувања во хартии од вредност	-	20.000	-	-	-	-	20.000
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	1096	-	-	-	-	1.096
Останати побарувања	3.400	392	393	-	-	-	4.185
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	261.800	170.158	551.918	436.043	373.733	226.297	2.019.949
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	60.917	53.440	183.940	24.305	16.844	-	339.446
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	28.715	29.934	120.622	545.776	229.981	62.485	1.017.513
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	30.094	-	979	-	-	-	31.073
Вкупно финансиски обврски	119.726	83.374	305.541	570.081	246.825	62.485	1.388.032
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива			61.505				61.505
Вонбилансна пасива	1.009						1.009
Рочна неусогласеност	141.065	86.784	307.882	(134.038)	126.908	163.812	692.413

Променет е начинот на подготовка на белешка 2.2, согласно измените во Методологијата од 2011 година од нето во бруто основа за приказ. Поради тоа се направени прилагодувања на белешката за 2010 година, со цел добивање на споредливи податоци на тековна со претходна година.

2.3 Пазарни ризици

2.3.1 Ризик од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности

2.3.1.1 Природа и изложеност

Ризик од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности претставува ризик кој произлегува од загуба која што би настанала од неповолни промени на каматните стапки кои влијаат на портфолиото на банкарски активности. Овој ризик, исто така подразбира и опасност, Штедилницата да не ги оствари планираните каматни маргини, заради пазарни промени на каматните стапки.

Методологијата за управување со Ризик од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности, која се применува во Штедилницата опфаќа:

- Утврдување на соодветен систем за управување со овој ризик,
- Утврдување на економската вредност на портфолиото на банкарски активности, како најприфатлив модел на оцена и мерење на ризикот од промена на каматните стапки, како и создавање на модел на утврдување на веројатност и зачестеност на промена на каматните стапки во Штедилницата и

Начин и содржина на известувањето на НБРМ.

Штедилницата редовно го цени и управува ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности, врши стрес тестирања, за да овозможи амортизирање на ефектот од настанатите промени.

Сензитивната анализа од промените на каматните стапки е направена на 31 декември 2011 со претпоставка, доколку дојде до зголемување/намалување на активните и пасивните каматни стапки за 100 базични поени, потенцијалниот ефект врз Билансот на успех за 2011 година ќе биде за МКД 3.216.000 позитивен, односно негативен (2010: МКД 3.329.000 позитивен, односно негативен). Промената на каматните стапки нема влијание на капиталот.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Сензитивната анализа на промената на девизните курсеви е спроведена при промени на курсевите на одделни валути врз основа на статистичките податоци кои покажуваат стабилност на курсот на еврото наспроти денарот и променливост на курсот на доларот. На 31 декември 2011 доколку дојде до 0,50% зголемување/ намалување на курсот на еврото во однос на денарот; 3,00% зголемување/намалување на курсот на доларот во однос на денарот, потенцијалниот ефект врз Билансот на успех за 2011 година ќе биде за МКД 83.551 негативен, односно позитивен (2010: МКД 978.040 позитивен, односно негативен).

2.3 Пазарен ризик

2.3.1. Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик

A. Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските

	Добивка/Загуба	Сопствени средства	Актива пондерирана според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
	во илјади денари	во илјади денари	во илјади денари	во %
2011 (тековна година)				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2011)	(6.829)	390.006	1.550.162	25,15%
Ефекти од примена на сценарија				
Ризик од промена на девизен курс (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
<u>Промена на средниот курс на денарот во однос на странски валути односно зголемување на средниот курс за:</u>				
<u>- 0,5% зголемување на среден курс на денарот во однос на еврото</u>				
<u>- 3% зголемување на среден курс на денарот во однос на доларот</u>	6.745	390.006	1.550.162	25,15%
<u>Промена на средниот курс на денарот во однос на странски валути односно намалување на средниот курс за:</u>				
<u>- 0,5% намалување на среден курс на денарот во однос на еврото</u>				
<u>- 3% намалување на среден курс на денарот во однос на доларот</u>	6.913	390.006	1.550.162	25,15%
Ризик од промена на каматните стапки (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
<u>Зголемување на активните и пасивните каматни стапки за 100 базични поени</u>	10.045	390.006	1.550.162	25,15%
<u>Намалување на активните и пасивните каматни стапки за 100 базични поени</u>	3.613	390.006	1.550.162	25,15%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

	Добивка/Загуба	Сопствени средства	Актива пондерирана според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
	во илјади денари	во илјади денари	во илјади денари	во %
2010 (претходна година)				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2010)	3.406	385.865	1.709.841	22,57%
Ефекти од примена на сценарија:				
Ризик од промена на девизен курс (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
<u>Промена на средниот курс на денарот во однос на странски валути односно зголемување на средниот курс за:</u>				
- 0.5% зголемување на среден курс на денарот во однос на еврото				
- 3% зголемување на среден курс на денарот во однос на доларот	4.384	385.865	1.709.841	22,57%
<u>Промена на средниот курс на денарот во однос на странски валути односно намалување на средниот курс за:</u>				
- 0.5% намалување на среден курс на денарот во однос на еврото				
- 3% намалување на среден курс на денарот во однос на доларот	2.428	385.865	1.709.841	22,57%
Ризик од промена на каматните стапки (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
<u>Зголемување на активните и пасивните каматни стапки за 100 базични поени</u>	6.735	385.865	1.709.841	22,57%
<u>Намалување на активните и пасивните каматни стапки за 100 базични поени</u>	77	385.865	1.709.841	22,57%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
_____	-	-	-	-
Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
_____	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2.3.1. Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик

Б. Анализа на вредноста изложена на пазарен ризик за портфолиото за тргување

Капитал потребен за покривање на пазарните ризици за портфолиото за тргување

	тековна година 2011			
	состојба на 31 декември	просечна вредност	највисока вредност (максимум)	најниска вредност (минимум)
во илјади денари				
Вредност изложена на ризик кај каматоносните инструменти	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај инструментите во странска валута	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај сопственичките инструменти	-	-	-	-
Варијанса (ефект на нетирање)	-	-	-	-
Вкупно				

Штедилницата не работи со портфолио за тргување, согласно законска регулатива. Од таа причина белешка 2.3.1 Б не се пополнува.

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2.3.2 Управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности

Штедилницата има воспоставен систем на управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности, согласно на обемот, природата и сложеноста на финансиските активности кои ги врши. Овој систем ги опфаќа следниве компоненти:

-Организациона структура за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности, Политика и процедури за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности;

- Оценка следење и контрола на ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности што вклучува и воспоставување соодветен информативен систем и

- Постапки и процедури за внатрешна контрола и ревизија.

Раководството на Штедилницата преку адекватна анализа и процеси на известување, на редовна основа ги следи промените на каматните стапки како резултат на пазарни движења и интерни одлуки, и влијанието на истите врз каматноносните средства и обврски и каматната маржа. Целта на Штедилницата е максимизирање на стабилноста и профитабилноста, преку применување на оптимална комбинација на девизната структура и каматна стапка на средствата и обврските. Штедилницата е изложена на ризик од променливост на каматните стапки како резултат на тоа што каматноносните средства (вклучувајќи ги и вложувањата) и каматноносните обврски достасуваат или нивната каматна стапка се менува во различен период или во различни износи.

Во случај на средства и обврски со променливи каматни стапки, Штедилницата е исто така изложена на основниот ризик, кој произлегува од различниот начин на менување на променливите каматни стапки, како што се на пример каматната стапка на штедните влогови на населението, три или шестмесечен EURIBOR или LIBOR и различни видови на камати. Активностите за управување со ризикот од промена на каматните стапки се наменети за оптимизирање на нето приходите од камати, со користење на пазарни каматни стапки кои се конзистентни со деловните стратегии на Штедилницата. Активностите за управување со средствата и обврските се спроведуваат од аспект на реагирање на сензитивноста на Штедилницата на промените на каматните стапки. Генерално, Штедилницата е осетлива на промените на средствата бидејќи за најголемиот дел на каматноносните средства и обврски Штедилницата го задржува правото за истовремено менување на каматните стапки. Крајниот ефект ќе зависи од различни фактори, вклучувајќи ја стабилноста на економијата, опкружувањето и стапката на инфлација.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2.3 Пазарен ризик

2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средствата за тргување)

A Анализа на чувствителноста на промени на каматните стапки

	Позиција	Валута	во илјади денари	
			тековна година 2011	претходна година 2010
			Износ	Износ
1,1	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА CHF (ФКС + ВКС + ПКС)	CHF	-	-
1,2	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА EUR (ФКС + ВКС + ПКС)	EUR	18.992,06	20.400,59
1,3	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА MKD (ФКС + ВКС + ПКС)	MKD	6.129,84	(3.460,49)
1,4	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА MKDkiCHF (ФКС + ВКС + ПКС)	MKDkiCHF	-	-
1,5	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА MKDkiEUR (ФКС + ВКС + ПКС)	MKDkiEUR	-	-
1,6	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА MKDkiUSD (ФКС + ВКС + ПКС)	MKDkiUSD	-	-
1,7	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА ostan (ФКС + ВКС + ПКС)	ostan	-	-
1,8	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА USD (ФКС + ВКС + ПКС)	USD	-	(995,29)
2	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ - ПРОМЕНА НА ЕКОНОМСКАТА ВРЕДНОСТ НА ПОРТФОЛИОТО НА БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ (1.1+1.2+...)		25.121,90	15.944,81
3	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА		390.006,37	385.865,46
4	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ/ СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА (2/3*100)		6,44	4,13

Компаративите во 2010 се корегирани, заради споредливост, со цел да се усогласи табелата со барањата од Народна банка од 2011, според кои износите се според конечен КНБИФО.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2.3 Пазарен ризик

2.3.2 Анализа на ризикот на промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување)

Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки

<i>во илјади денари</i>		до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматноосни средства/обврски
2011 (тековна година)								
Финансиски средства								
Парични средства и парични еквиваленти		156.797	65.000	-	-	-	-	221.797
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки		35.200	-	-	-	11.884	-	47.084
Кредити на и побарувања од други комитенти		89.216	99.872	391.838	400.770	359.321	113.682	1.454.699
Вложувања во хартии од вредност		-	-	-	-	-	-	-
Останата неспомната каматочувствителна актива		-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски средства		281.213	164.872	391.838	400.770	371.205	113.682	1.723.580
Финансиски обврски								
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки		-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти		60.295	59.768	135.463	72.249	36.638	-	364.413
Издадени должнички хартии од вредност								
Обврски по кредити			594.524	153.763	153.763	104.196	61.447	1.067.693
Субординирани обврски и хибридни инструменти		-	-	-	-	-	-	-
Останати неспомнати каматочувствителни обврски		-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски		60.295	654.292	289.226	226.012	140.834	61.447	1.432.106
Нето-билансна позиција		220.918	(489.420)	102.612	174.758	230.371	52.235	291.474
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции		-	-	-	-	-	-	1.199
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции		1.199	-	-	-	-	-	(1.199)
Нето-вонбилансна позиција		(1.199)	-	-	-	-	-	-
Вкупна нето-позиција		219.719	(489.420)	102.612	174.758	230.371	52.235	290.275

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

<i>во илјади денари</i>	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматоносни средства/обврски
2010 (претходна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	112.928	28.200					141.128
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање							
Кредити на и побарувања од банки							
Кредити на и побарувања од други комитенти	81.551	106.672	489.182	384.092	327.878	97.256	1.486.631
Вложувања во хартии од вредност		20.000					20.000
Останата неспомната каматочувствителна актива	8	10.570	47.667	40.480	36.114	5.039	139.878
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	194.487	165.442	536.849	424.572	363.992	102.295	1.787.637
Финансиски обврски							
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање							
Депозити на банки							
Депозити на други комитенти	64.484	50.939	176.564	23.273	16.390		331.650
Издадени должнички хартии од вредност							
Обврски по кредити		438.096		123.010	368.296	75.530	1.004.932
Субординирани обврски и хибридни инструменти							
Останати неспомнати каматочувствителни обврски							
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски	64.484	489.035	176.564	146.283	384.686	75.530	1.336.582
Нето-билансна позиција	130.003	(323.593)	360.285	278.289	(20.694)	26.765	451.055
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции							
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	1.009						1.009
Нето-вонбилансна позиција	(1.009)						(1.009)
Вкупна нето-позиција	128.994	(323.593)	360.285	278.289	(20.694)	26.765	450.046

2.3.2 Валутен ризик

2.3.2.1 Природа и изложеност

Штедилницата е изложена на валутен ризик. Валутниот ризик произлегува од отворените позиции на валутите кои се изложени на општи и специфични пазарни движења. Штедилницата го проценува овој ризик на сопствените позиции како и најголемата очекувана загуба врз основа на одредени претпоставки за промени на пазарните услови.

Валутниот ризик претставува согледување на негативното влијание на флукуациите на валутите на нето приходот. Колку се поразновидни операциите во рамки на институцијата, толку е посензитивна анализата на изложеноста на валутниот ризик .

2.3.2.2 Управување со валутниот ризик (Цели, политики и процеси на Штедилницата и методи користени за мерење на ризикот)

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Политиката за управување со ризикот, подразбира антиципирање на ризикот преку поставување и функционирање на ефикасен систем за управување со истиот. Тоа треба да овозможи заштита од непредвидени случувања и евентуални закани за неостварување на планираната политика.

Управувањето со валутниот ризик се однесува на континуирано следење на изложеноста на институцијата по одделни валути.

Штедилницата има воспоставено систем за управување со валутниот ризик кој подразбира:

-Анализирање на ефектите од управувањето со валутниот ризик врз резултатите од работењето на Штедилницата.

-Анализа на извештаите за изложеност на Штедилницата на валутен ризик и следење на активностите кои се преземаат заради управување со овој ризик.

-Следење на економските и други услови во кои работи Штедилницата, како и економските случувања во окружувањето.

Идентификувањето, мерењето, следењето и контролата на валутниот ризик ги опфаќа сите активности и трансакции кои во билансната и вонбилансната евиденција се евидентирани во девизи и во денари индексирани со девизна клаузула и кои во согласност со книговодствените правила се курсираат на редовна основа.

Основни показатели за изложеност на валутен ризик се:

- Односот на девизната и денарската изложеност на Штедилницата;
- Односот на девизната и денарската изложеност на Штедилницата во однос на капиталот и
- Односот на агрегатната девизна позиција со сопствените средства на Штедилницата.

Што се однесува до управувањето и мерењето на овој ризик, раководството на Штедилницата преку адекватна анализа и процеси на известување, на редовна основа ги следи:

- промените во девизните курсеви во поглед на средствата и обврските изразени во странска валута и одржувањето на адекватна структура во поглед на изложеноста на девизниот ризик.

Целта на Штедилницата е максимизирање на стабилноста и профитабилноста, преку применување на оптимална комбинација на девизната структура и каматна стапка на средствата и обврските.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2.3 Пазарен ризик

2.3.3 Валутен ризик

во илјади денари	МКД	ЕУР	УСД	наведете ги одделно валутите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните монетарни средства/обврски				Други валути	Вкупно
2011 (тековна година)									
Монетарни средства									
Парични средства и парични еквиваленти	230.706	3.291	288						234.285
Средства за тргување									-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање									-
Дериватни средства чувани за управување со ризик									-
Кредити на и побарувања од банки	36.635		11.938						48.573
Кредити на и побарувања од други комитенти	517.436	963.070							1.480.506
Вложувања во хартии од вредност									-
Вложувања во придружени друштва									-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	471								471
Останати побарувања	3.444								3.444
Запозени средства									-
Одложени даночни средства									-
Вкупно монетарни средства	788.692	966.361	12.226	0	0	0	0	0	1.767.279
Монетарни обврски									
Обврски за тргување									-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање									-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик									-
Депозити на банки									-
Депозити на други комитенти	352.193	17.591							369.784
Издадени должнички хартии од вредност									-
Обврски по кредити	115.682	951.503	12.188						1.079.373
Субординирани обврски									-
Обврски за данок на добивка (тековен)									-
Одложени даночни обврски									-
Останати обврски	18.938	14.210							33.148
Вкупно монетарни обврски	486.813	983.304	12.188	0	0	0	0	0	1.482.305
Нето-позиција	301.879	-16.943	38	0	0	0	0	0	284.974

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

во илјади денари	МКД	ЕУР	УСД	наведете ги одделно валутите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните монетарни средства/обврски					Други валути	Вкупно
2010 (претходна година)										
Монетарни средства										
Парични средства и парични еквиваленти	149.494	1.800	128	-	-	-	-	-	215	151.637
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	244.348	1.275.361	-	-	-	-	-	-	-	1.519.709
Вложувања во хартии од вредност	19.913	-	-	-	-	-	-	-	-	19.913
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	1.096	-	-	-	-	-	-	-	-	1.096
Останати побарувања	4.185	-	-	-	-	-	-	-	-	4.185
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно монетарни средства	419.036	1.277.161	128	-	-	-	-	-	215	1.696.540
Монетарни обврски										
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	314.897	24.549	-	-	-	-	-	-	-	339.446
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	63.470	936.795	16.644	-	-	-	-	-	-	1.016.909
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	9.530	21.543	-	-	-	-	-	-	-	31.073
Вкупно монетарни обврски	387.897	982.887	16.644	-	-	-	-	-	-	1.387.428
Нето-позиција	31.139	294.274	16.516	-	-	-	-	-	215	309.112

2.4 Останати оперативни ризици

2.4.1 Природа и изложеност

Оперативните ризици се ризици од можност за настанување негативни ефекти на финансискиот резултат и капиталот на Штедилницата заради пропусти во работењето на вработените, неадекватни, слаби внатрешни процедури и процеси, неадекватно управување со информациските и другите системи во Штедилницата, како и од непредвидени надворешни настани.

Оперативниот ризик го опфаќа и правниот ризик. Правниот ризик претставува тековен или иден ризик врз добивката на сопствените средства на Штедилницата, предизвикан од прекршување или непочитување на законските и подзаконските прописи, договори, пропишани практики, етички стандарди или како последица на погрешно толкување на прописите, правилата, договорите и други правни документи.

Изворите на оперативните ризици се бројни и присутни на сите нивоа на одлучување и извршување во деловните процеси, кај секој извршител и во секој сегмент на деловните трансакции и операции.

Во политиката за управување на оперативните ризици се систематизирани во четири групи:

1. Ризици предизвикани од човечки фактор;
2. Ризици на процесите;
3. Ризици на системот и
4. Надворешни ризици

2.4.2 Управување со оперативни ризици (Цели, политики и процеси на Штедилницата и методи корисени за мерење на ризиците)

Во Политиката за управување со оперативните ризици на Штедилница дефиниран е начинот на управување со оперативните ризици во Штедилницата. Согледувањето и следењето на оперативните ризици е предуслов за нејзино стабилно работење. Политиката за управување со оперативните ризици содржи алатки за утврдување и проценка на оперативните ризици: показатели на ризик, систем за мерење на одделни показатели, рани показатели и др. При мерењето на оперативните ризици се користи метод на самопроценување. Управувањето со оперативните ризици се реализира преку: дефинирање на прецизни политики и процедури во сите области на работење во смисла на сеопфатност, конзистентност и меѓусебна усогласеност, мапирање на работните процеси, мапирање на системот на одговорности, формирање на интегрален систем на интерни контроли, формирање единствена база на податоци, дефинирање на содржината, изгледот и протокот на документи во Штедилницата, развивање на свеста за постоење на оперативни ризици, едукација на вработените исл. Политиката за управување со оперативни ризици содржи и дефиниран начин на известување за оперативните ризици, план за континуитет во работењето, методологија за евидентирање и следење на оперативните ризици и сл.

Цел во управувањето со оперативните ризици е да се ограничи обемот на потенцијалните загуби и веројатноста за нивна реализација на ниво кое е прифатливо за Штедилницата гледано од финансиски аспект, како и од аспект на угледот на Штедилницата. Целосно исклучување на оперативните ризици не е возможно и реално. Штедилницата ги прифаќа оние оперативни ризици кои доколку се реализираат нема да имаат значаен ефект врз финансискиот резултат односно нема да го загрозат понатамошното работење на Штедилницата.

3 Адекватност на капиталот

3.1 Природа и изложеност

Коефициентот за адекватност на капиталот се добива како однос помеѓу сопствените средства на Штедилницата и активата пондерирана според кредитниот ризик (билансна и вонбилансна).

Согласно Законот за Банки, Штедилницата е должна постојано да одржува стапка на адекватност на капиталот, која не може да биде пониска од 8%.

3.2 Цели, политики и процеси на Штедилницата и методи корисени за мерење на ризиците

Цели на Штедилницата во поглед на управувањето со капиталот се:

- Да соодветствува со барањата за капитал согласно регулативата на Народна Банка на Република Македонија;
- Да одржи стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на Штедилницата.

Адекватноста на капиталот и користењето на сопствените средства редовно се следат од Раководството на Штедилницата, при што се користат техники кои се пропишани од страна на Народна Банка на Република Македонија и истата се известува на тримесечна основа.

Сопствените средства на Штедилницата претставуваат збир од:

-Основен капитал,

-Дополнителен капитал I и

-Дополнителен капитал II.

- Основен капитал кој вклучува: обични и некумулативни приоритетни акции и премија по овие акции, резерви и задржана добивка или загуба, позиции како резултат на консолидација, намалени за нематеријалните средства;
- Штедилницата не располага со Дополнителен капитал I и II.

Според националната регулатива, активата пондерирана според кредитниот ризик (билансна и вонбилансна) се мери според четири ризични пондери (0%, 20%, 50% и 100%), во зависност од природата на средствата, земајќи го во предвид и обезбедувањето.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

3 А		Адекватност на капиталот	
Извештај за стапката на адекватност на капиталот			
со состојба на 31.12.2011 и 31.12.2010			
Р.Б.	Опис	Износ	Износ
1	2	3	4
		31.12.2011	31.12.2010
A.I	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД КРЕДИТНИОТ РИЗИК		
A01	Билансна актива пондерирана според кредитниот ризик	1.550.162	1.709.841
A02	Вонбилансна актива пондерирана според кредитниот ризик	-	-
A03	Актива пондерирана според кредитниот ризик (1+2)	1.550.162	1.709.841
A04	Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик	124.013	136.787
B.II	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ РИЗИК	-	--
B05	Агрегатна девизна позиција	-	-
B06	Нето-позиција во злато	-	-
B07	Капитал потребен за покривање на валутниот ризик	-	-
B08	Актива пондерирана според валутниот ризик	-	-
C.III	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ДРУГИ РИЗИЦИ	-	-
C09	Капитал потребен за покривање на ризик од промена на цените на стоките	-	-
C10	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици (10.1+10.2+10.3+10.4+10.5+10.6+10.7+10.8)	-	-
C10.1	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
C10.2	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
C10.3	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во сопственички хартии од вредност	-	-
C10.4	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во сопственички хартии од вредност	-	-
C10.5	Капитал потребен за покривање на ризик од порамнување/испорака	-	-
C10.6	Капитал потребен за покривање на ризик од другата договорна страна	-	-
C10.7	Капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност	-	-
C10.8	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици од позиции во опции	-	-
C11	Капитал потребен за покривање на другите ризици (9+10)	-	-
C12	Актива пондерирана според други ризици	-	-
D.IV	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИ (3+7+12)	1.550.162	1.709.841
D13	Капитал потребен за покривање на ризиците	124.013	136.787
E.V	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	390.006	385.865
F.VI	АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (V/IV)	25.16%	22.57%

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

ЗБ	Адекватност на капиталот		
	Извештај за сопствени средства		
Р.Б.	Опис	Износ	Износ
1	2	3	4
		31.12.2011	31.12.2010
A	ОСНОВЕН КАПИТАЛ		
A01	Уплатени и запишани обични и некумулативни приоритетни акции и премија по овие акции	300.152	300.152
A01.1	Номинална вредност	300.152	300.152
A01.1.1	Номинална вредност на обични акции	300.152	300.152
A01.1.2	Номинална вредност на некумулативни приоритетни акции	-	-
A01.2	Премија	-	-
A01.2.1	Премија од обични акции	-	-
A01.2.2	Премија од некумулативни приоритетни акции	-	-
A02	Резерви и задржана добивка или загуба	91.361	88.637
A02.1	Резервен фонд	58.576	55.852
A02.2	Задржана добивка	32.785	32.785
A02.3	Акумулирана загуба од претходни години	-	-
A02.4	Тековна добивка	-	-
A02.5	Нереализирана загуба од сопственички хартии од вредност	-	-
A03	Позиции како резултат на консолидација	-	-
A03.1	Малцинско учество	-	-
A03.2	Резерви од курсни разлики	-	-
A03.3	Останати разлики	-	-
A04	Одбитни ставки	1.507	2.923
A04.1	Загуба од крајот на годината или тековна загуба	-	-
A04.2	Сопствени акции	-	-
A04.3	Нематеријални средства, вклучувајќи го ревалоризацискиот вишок	1.507	2.923
A04.4	Нето-негативни ревалоризациски резерви	-	-
A04.5	Разлика меѓу висината на потребните посебни резерви за потенцијални загуби и издвоените посебни резерви	-	-
A04.6	Износ на неиздвоена исправка на вредност и посебна резерва како резултат на сметководствено доцнење	-	-
A05	Обични акции, резерви и задржана добивка и одбитни ставки	390.006	385.866
A06	Износ на останати позиции кои можат да се вклучат во основниот капитал	-	-
A1	ОСНОВЕН КАПИТАЛ	390.006	385.866
B	Дополнителен капитал I	-	-
B07	Уплатени и запишани кумулативни приоритетни акции и премијата по овие акции	-	-
B07.1	Номинална вредност	-	-
B07.2	Премија	-	-
B08	Ревалоризациски резерви	-	-
B09	Хибридни капитални инструменти	-	-
B10	Субординирани инструменти	-	-
B11	Износ на субординирани инструменти кои можат да бидат дел од дополнителниот капитал I	-	-
BII	КАПИТАЛ I	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

C	Одбитни ставки од основен капитал и дополнителен капитал I		
	Вложувања во капитал на други банки или финансиски институции кои изнесуваат над 10% од капиталот на тие институции (освен институциите од реден бр. 14)	-	-
C12			
	Вложувања во субординирани и хибридни капитални инструменти и други инструменти на институциите од реден бр. 11	-	-
C13			
	Збирен износ на вложувања во капиталот, субординираните и хибридни инструменти и други инструменти кој надминува 10% од (И+ИИ)	-	-
C14			
	Директни вложувања во капиталот на друштва за осигурување и реосигурување и на друштва за управување со пензиски фондови	-	-
C15			
	Вложувања во финансиски инструменти издадени од друштвата од реден бр. 14 кои се вклучуваат во нивниот капитал	-	-
C16			
	Износ на надминување на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	-	-
C17			
	Позиции како резултат на консолидација (негативни износи)	-	-
C18			
СIII	ОДБИТНИ СТАВКИ	-	-
СIV	Основен капитал по одбитни ставки	390.006	385.866
СV	Дополнителен капитал I по одбитни ставки	-	
D	ДОПОЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ II	-	
D19	Субординирани инструменти од дополнителен капитал II	-	
D20	Дополнителен капитал I i II	-	
D21	Дозволен износ на дополнителен капитал I i II	-	
D21.1	Дополнителен капитал I	-	
D21.2	Дополнителен капитал II	-	
D22	Вишок на основен капитал	265.944	249.078
D22.1	Вишок на основен капитал (150%)	398.915	373.617
D22.2	Вишок на основен капитал (250%)	664.859	622.695
D23	Дозволен износ на дополнителен капитал II	-	-
E	Сопствени средства	-	-
EVII	Основен капитал	390.006	385.866
EVIII	Дополнителен капитал I	-	-
EX.0	Дополнителен капитал II	*	-
EX.1	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	390.006	385.866

4 Известување според сегменти

4.1 Штедилницата врши анализа на нејзините деловни активности според оперативните сегменти.

Оперативен сегмент е компонентата од активностите на штедилницата за која што се исполнети следниве услови:

- извршува активности како резултат на кои се остваруваат приходи и настануваат трошоци;
- Управниот одбор на штедилницата ги разгледува оперативните резултати на одделниот оперативен сегмент на редовна основа (најмалку полугодишно), со цел да се оценат остварувањата и да се донесе одлука за идните деловни активности на тој сегмент;
- достапни се одделни финансиски информации за сегментот.

4.2 Штедилницата треба да прикажува анализа на нејзините деловни активности според географските подрачја кадешто тие се извршуваат, и тоа за следниве географски подрачја:

- земји-членки на Европската унија;
- други европски земји, надвор од Европската унија;
- земји надвор од Европа, членки на Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД);
- други земји.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

4 Известување според сегментите

Известување според

4 сегментите

A Оперативни сегменти

во илјади денари

2011 (тековна година)

Нето-приходи/(расходи) од камата

Нето-приходи/(расходи) од провизии и надместа

Нето-приходи од тргување
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност

Останати оперативни приходи

Приходи реализирани помеѓу сегментите

Вкупно приходи по сегмент

Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа

Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа

Амортизација

Трошоци за реструктурирање

Трошоци за вложување во недвижности и опрема

Останати расходи

Вкупно расходи по сегмент

Финансиски резултат по сегмент

Данок од добивка

Добивка/(загуба) за финансиската година

Вкупна актива по сегмент

Неалоцирана актива по сегмент

Вкупна актива

Вкупно обврски по сегмент

Неалоцирани обврски по сегмент

Вкупно обврски

Оперативни сегменти (наведете ги одделно значајните оперативни сегменти)										
	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Банки и други финансиски друштва	Државата и непрофитни институции кои им служат на домаќинствата			Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно
Нето-приходи/(расходи) од камата	158.698	46.686		(60.126)	1.565	-	-	-	-	146.823
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надместа	3.071	421	-	(8.427)	-	-	-	-	(148)	(5.083)
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	1.220	-	-	-	-	-	-	-	7.823	9.043
Приходи реализирани помеѓу сегментите										
Вкупно приходи по сегмент	162.989	47.107	0	(68.553)	1.565	-	-	-	7.675	150.783
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(9.740)	-	-	-	-	-	-	-	-	(9.740)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизација	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.451)	(12.451)
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	(2.530)	-	-	-	-	-	-	(118.608)	(121.138)
Вкупно расходи по сегмент	(9.740)	(2.530)	-	-	-	-	-	-	(131.059)	(143.329)
Финансиски резултат по сегмент	153.249	44.577	-	(68.553)	1.565	-	-	-	(123.384)	7.454
Данок од добивка										
Добивка/(загуба) за финансиската година										
Вкупна актива по сегмент	1.163.544	298.393	-	-	-	-	-	-	-	1.461.937
Неалоцирана актива по сегмент									418.970	418.970
Вкупна актива	1.163.544	298.393	-	-	-	-	-	-	418.970	1.880.907
Вкупно обврски по сегмент	369.784	1.079.373	-	-	-	-	-	-	-	1.449.157
Неалоцирани обврски по сегмент									33.408	33.408
Вкупно обврски	369.784	1.079.373	-	-	-	-	-	-	33.408	1.482.565

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

	Оперативни сегменти (наведете ги одделно значајните оперативни сегменти)							Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно
	Работа со наследие	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Банки и други финансиски друштва	Државата и непрофитни институции кои им служат на домовињствата					
2010 (претходна година)										
Нето-приходи(расходи) од камата	205.970	(74.738)	-	-	-	-	-	838	-	132.070
Нето-приходи(расходи) од провизии и надомести	3.689	(7.548)	-	-	-	-	-	-	-	(3.859)
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	6.803	6.803
Приходи реализирани помеѓу сегментите										
Вкупно приходи по сегмент	209.659	(82.286)	-	-	-	-	-	838	6.803	135.014
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(14.549)	-	-	-	-	-	-	-	-	(14.549)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизација	-	-	-	-	-	-	-	-	(13.878)	(13.878)
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	(1.929)	(1.127)	-	-	-	-	-	-	(99.514)	(102.570)
Вкупно расходи по сегмент	(16.478)	(1.127)	-	-	-	-	-	-	(113.389)	(130.997)
Финансиски резултат по сегмент	193.181	(83.413)	-	-	-	-	-	838	(106.586)	4.017
Данок од добивка										(611)
Добивка(загуба) за финансиската година										3.406
Вкупна актива по сегмент	1.379.834	137.018	-	-	-	-	-	-		1.516.852
Неалоцирана актива по сегмент									262.969	262.969
Вкупна актива										1.779.821
Вкупно обврски по сегмент	339.446	1.016.817	-	-	-	-	-	-		1.356.355
Неалоцирани обврски по сегмент									31.272	31.272
Вкупно обврски										1.387.627

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Концентрација на вкупните приходи и расходи по

Б значајни клиенти

	Оперативни сегменти (наведете ги одделно значајните оперативни сегменти)						Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно по значаен клиент
	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Банки и други финансиски друштва	Државата и непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
во илјади денари									
2011 (тековна година)									
(Банката одделно треба да го прикаже вкупниот приход и вкупниот расход остварен од значаен клиент)									
Клиент 1	-	-	-	-	-		-	-	-
приходи	-	-	-	-	-		-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-		-	-	-
Клиент 2	-	-	-	-	-		-	-	-
приходи	-	-	-	-	-		-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-		-	-	-
Клиент 3	-	-	-	-	-		-	-	-
приходи	-	-	-	-	-		-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-		-	-	-
Вкупно по сегмент	-	-	-	-	-		-	-	-
2010 (претходна година)									
(Банката одделно треба да го прикаже вкупниот приход и вкупниот расход остварен од значаен клиент)									
Клиент 1	-	-	-	-	-		-	-	-
приходи	-	-	-	-	-		-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-		-	-	-
Клиент 2	-	-	-	-	-		-	-	-
приходи	-	-	-	-	-		-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-		-	-	-
Клиент 3	-	-	-	-	-		-	-	-
приходи	-	-	-	-	-		-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-		-	-	-
Вкупно по сегмент	-	-	-	-	-		-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

В Географски подрачја

	Република Македонија	Земји- членки на Европската унија	Европа (останато)	Земји- членки на ОЕЦД (без европските земји- членки на ОЕЦД)	Останато (наведете ги одделно значајните географски сегменти)		Сите останати незначајни географски сегменти	Неалоцирано	Вкупно
<i>во илјади денари</i>									
2011 (тековна година)									
Вкупни приходи	150.783	-	-	-	-	-	-	-	150.783
Вкупна актива	1.880.9707	-	-	-	-	-	-	-	1.880.907
2010 (претходна година)									
Вкупни приходи	135.014	-	-	-	-	-	-	-	135.014
Вкупна актива	1.779.821	-	-	-	-	-	-	-	1.779.821

е) Настани по денот на составување на билансот

По денот на составување на Билансот на состојба, не се случени материјални настани за кои е потребно дополнително обелоденување во финансиските извештаи.

5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжува)

Кредити на и побарувања од други комитенти

Кредитите и побарувањата од други комитенти се мерат според амортизирана набавна вредност, намалени за нивната исправка на вредност. Проценетата објективна вредност на кредитите и побарувањата од други клиенти се утврдува со користење на тековна пазарна каматна стапка.

Вложувања во хартии од вредност

Вложувањата во хартии од вредност вклучуваат каматносни средства кои се чуваат до доспевање. Објективната вредност на хартиите од вредност кои се чуваат до доспевање, поради нивната краткорочност, ја претставува нивната сметководствена вредност.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на останатите финансиски средства, кои вклучуваат парични средства и парични еквиваленти, побарување за данок на добивка и останати побарувања како резултат на нивната, краткорочна природа, значајно не се разликува од нивната сметководствена вредност.

Депозити на други комитенти

Објективната вредност на депозитите по видување ја претставува нивната вредност која се плаќа по видување. Објективната вредност на орочените депозити со променливи каматни стапки одговара на сметководствената вредност на датумот на билансот на состојба.

Обврски по кредити

Кај обврските од кредити по променливи каматни стапки, објективната вредност не се разликува значајно од сметководствената вредност, поради прилагодувањето на каматните стапки. Објективната вредност на кредитните линии за кои на пазарот нема други финансиски инструменти со исти или слични карактеристики, значајно не се разликува од нивната сметководствена вредност.

Останати финансиски обврски

Објективната вредност на останати финансиски обврски, како резултат на нивната краткорочна природа, значајно не се разликува од нивната сметководствената вредност.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски

	тековна година 2011		претходна година 2010	
	сметководствена вредност	објективна вредност	сметководствена вредност	објективна вредност
<i>во илјади денари</i>				
Финансиски средства				
Парични средства и парични еквиваленти	234.285	234.285	151.637	151.637
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност, преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	1.480.506	1.481.737	1.519.709	1.519.528
Вложувања во хартии од вредност	-	-	19.913	19.913
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	471	471	1.096	1.096
Останати побарувања	3.444	3.444	4.185	4.185
Заложени средства	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-
Финансиски обврски				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	369.784	369.784	339.446	339.446
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-
Обврски по кредити	1.079.374	1.079.374	1.016.909	1.016.909
Субординирани обврски	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-	-
Останати обврски	33.148	33.148	31.073	31.073

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност
Б.1. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

<i>во илјади денари</i>	Белешка	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
31 декември 2011 (тековна година)					
Финансиски средства мерени по објективна вредност					
Средства за тргување	19	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	23.1	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност					
Обврски за тргување	32	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-
31 декември 2010 (претходна година)					
Финансиски средства мерени по објективна вредност					
Средства за тргување	19	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	23.1	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност					
Обврски за тргување	32	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
Б.2. Трансфери помеѓу нивоата 1 и 2 на објективна вредност

	тековна година 2011		претходна година 2010	
	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2
<i>во илјади денари</i>				
Финансиски средства мерени по објективна вредност				
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Б.3. Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во нивото 3

<i>во илјади денари</i>	Средства за тргување	Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	Вкупно средства	Обврски за тргување	Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вкупно обврски
Состојба на 1 јануари 2010 (претходна година)							
Добивки/(загуби) признаени во:	-	-	-	-	-	-	-
- Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани финансиски инструменти во(од) нивото 3	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани во кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2010 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2010 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Состојба на 1 јануари 2011 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
Добивки/(загуби) признаени во:							
- Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани финансиски инструменти во(од) нивото 3	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани во кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2011 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2011 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

6. Нето-приходи/(расходи) од камата

А Структура на приходите и расходите од камата според видот на финансиските инструменти

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2011	претходна година 2010
Приходи од камата		
Парични средства и парични еквиваленти	3.177	5.112
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	2.299	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	222.380	222.115
Вложувања во хартии од вредност	-	838
Останати побарувања	-	-
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	(4.313)	(3.668)
Наплатени претходно отпишани камати	10.101	10.442
Вкупно приходи од камата	233.644	234.839
Расходи за камата		
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	-	-
Депозити на други комитенти	22.760	22.872
Издадени должнички хартии од вредност	-	-
Обврски по кредити	64.035	79.850
Субординирани обврски	-	-
Останати обврски	26	47
Вкупно расходи за камата	86.821	102.769
Нето-приходи/(расходи) од камата	146.823	132.070

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

6 Нето-приходи/(расходи) од камата (продолжува)

Б Секторска анализа на приходите и расходите од камата според секторот

	во илјади денари	
	тековна година 2011	претходна година 2010
Приходи од камата		
Нефинансиски друштва	46.711	47.065
Држава	1.567	838
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	3.909	5.112
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	175.669	175.050
Нерезиденти		
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	(4.313)	(3.668)
Наплатени претходно отпишани камати	10.101	10.442
Вкупно приходи од камата	233.644	234.839
Расходи за камата		
Нефинансиски друштва	26	47
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	64.035	79.850
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	22.760	22.872
Нерезиденти	-	-
Вкупно расходи за камата	86.821	102.769
Нето-приходи/(расходи) од камата	146.823	132.070

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

7 Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести

А Структура на приходите и расходите од провизии и надомести според видот на финансиските активности

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2011	претходна година 2010
Приходи од провизии и надомести		
Кредитирање	3.491	3.689
Платен промет	-	-
во земјата	-	-
со странство	-	-
Акредитиви и гаранции	-	-
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато	-	-
(приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните приходи од провизии и надомести)	-	-
Вкупно приходи од провизии и надомести	3.491	3.689
Расходи за провизии и надомести		
Кредитирање	6.919	6.690
Платен промет	-	-
во земјата	1.261	753
со странство	-	-
Акредитиви и гаранции	148	-
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато	-	-
(расходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните расходи од провизии и надомести)	246	105
Вкупно расходи за провизии и надомести	8.574	7.548
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	(5.083)	(3.859)

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***7 Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести****Б Секторска анализа н а приходите и расходите од провизии и надомести**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2011	претходна година 2010
Приходи од провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	420	1.116
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	-	-
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	3.071	2.573
Нерезиденти	-	-
Вкупно приходи од провизии и надомести	3.491	3.689
Расходи за провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	-	-
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	8.426	7.548
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	-	-
Нерезиденти	148	-
Вкупно расходи за провизии и надомести	8.574	7.548
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	(5.083)	(3.859)

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***8 Нето-приходи од тргување**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2011	претходна година 2010
<i>Средства за тргување</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од средствата за тргување	-	-
Приходи од камата од средствата за тргување	-	-
<i>Обврски за тргување</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите за тргување, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски за тргување, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Расходи за камата од финансиски обврски чувани за тргување	-	-
<i>Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за тргување, на нето-основа</i>		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Нето-приходи од тргување	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
9 Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2011	претходна година 2010
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на кредитите и побарувањата по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Финансиски обврски по објективната вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на обврските по кредити по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за управување со ризик по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***10 Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики**

<i>во илјади денари</i>		
тековна година 2011	претходна година 2010	
Реализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа	776	380
Нереализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа	444	(1.507)
курсни разлики на исправката на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-
останати курсни разлики, на нето-основа	-	-
Нето-приходи/(расходи) од курсните разлики	1.220	(1.127)

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***11 Останати приходи од дејноста**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2011	претходна година 2010
Добивка од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	-
Дивиденда од сопственичките инструменти расположливи за продажба	-	-
Нето-приходи од вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
Капитална добивка од продажбата на:		
Недвижности и опрема	-	308
Нематеријални средства		
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Приходи од кирии	-	-
Приходи од добиени судски спорови	248	256
Наплатени претходно отпишани побарувања	2.787	945
Ослободување на посебната резерва и резервирања за:		
вонбилансни кредитни изложености	-	-
потенцијални обврски врз основа на судски спорови	-	-
пензии и други користи за вработените	4	9
Преструктурирања	-	-
неповолни договори	-	-
останати резервирања	-	-
Останато		
(приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати приходи од дејноста)		
Уприходувани штедни влогови	243	1.312
Дополнително утврдени приходи	391	1.470
Приходи од предвремена ликвидација на штеден влог	591	-
Приходи по основ на наплатени штети	550	-
Приход од ликвидирани кредити	691	-
Останато	2.318	2.503
Вкупно останати приходи од дејноста	7.823	6.803

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

12 Исправка на вредност на финансиските средства, на нето-основа

<i>во илјади денари</i>	Кредити на и побарувања од банки	Кредити на и побарувања од други комитенти	Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	Вложувања во финансиските средства кои се чуваат до достасување	Парични средства и парични еквиваленти	Побарувања за провизии и надомести	Останати побарувања	Вкупно
2011 (тековна година)								
Исправка на вредноста на поединечна основа								
Дополнителна исправка на вредноста	95	87.010	-	-	-	-	-	87.105
(Ослободување на исправката на вредноста)	(48)	(75.598)	-	-	-	-	-	(75.645)
	47	11.412	-	-	-	-	-	11.459
Исправката на вредноста на групна основа								
Дополнителна исправка на вредноста	-	1	-	-	-	-	-	1
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	(1.720)	-	-	-	-	-	(1.720)
	-	(1.719)	-	-	-	-	-	(1.719)
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	47	9.693	-	-	-	-	-	9.740
2010 (претходна година)								
Исправка на вредноста на поединечна основа								
Дополнителна исправка на вредноста	-	88.506	-	-	-	-	-	88.506
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	(73.047)	-	-	-	-	(3)	(73.050)
	-	15.459	-	-	-	-	(3)	15.456
Исправката на вредноста на групна основа								
Дополнителна исправка на вредноста	-	22	-	-	-	-	-	22
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	(929)	-	-	-	-	-	(929)
	-	(907)	-	-	-	-	-	(907)
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	14.552	-	-	-	-	(3)	14.549

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

13 Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа

<i>во илјади денари</i>	Недвижности и опрема	Нематеријални средства	Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	Останати нефинансиск и средства	Неконтролирано учество	Вкупно
2011 (тековна година)							
Дополнителна загуба поради оштетување	-	-	-	-	-	-	-
(Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-	-
2010 (претходна година)							
Дополнителна загуба поради оштетување	-	-	-	-	-	-	-
(Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***14 Трошоци за вработените**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2011	претходна година 2010
<i>Краткорочни користи за вработените</i>		
Плати	40.865	35.166
Задолжителни придонеси за социјално и здравствено осигурање	18.430	16.238
Краткорочни платени отсуства	-	-
Трошоци за привремено вработување	-	-
Удел во добивката и награди	-	-
Немонетарни користи	-	-
	59.295	51.404
<i>Користи по престанокот на вработувањето</i>		
Придонеси кон пензиските планови за дефинирани придонеси	-	-
Користи при пензионирањето	64	54
Зголемување на обврската за пензиски планови за дефинирани користи	-	-
Зголемување на обврската за други долгорочни користи	-	-
Други користи при престанокот на вработувањето	-	-
	64	54
Користи поради престанокот на вработувањето	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато	-	-
(трошоци за вработените кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните трошоци за вработените)	5.974	2.982
Вкупно трошоци за вработените	65.333	54.440

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***15 Амортизација**

Амортизација на нематеријалните средства
Интерно развиен софтвер
Купен софтвер од надворешни добавувачи
Други интерно развиени нематеријални средства
Други нематеријални средства
Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп

Амортизација на недвижностите и опремата
Градежни објекти
Транспортни средства
Мебел и канцелариска опрема
Останата опрема
Други ставки на недвижностите и опремата
Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп

Вкупно амортизација

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2011	претходна година 2010
-	-
449	242
-	-
1.247	1.191
-	-
1.696	1.433
1.232	1.207
1.449	2.463
2.411	2.587
4.776	5.292
-	-
887	896
10.755	12.445
12.451	13.878

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***16 Останати расходи од дејноста**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2011	претходна година 2010
Загуба од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	-
Трошоци за лиценцирање на софтверот	-	-
Премии за осигурување на депозитите	2.530	1.929
Премии за осигурување на имотот и на вработените	716	1.288
Материјали и услуги	28.647	27.840
Административни и трошоци за маркетинг	1.316	2.748
Останати даноци и придонеси	198	-
Трошоци за кирии	15.522	9.750
Трошоци за судски спорови	1.079	705
Посебна резерва за вонбилансна изложеност, на нето-основа	-	-
Резервирања за пензиските и за други користи за вработените, на нето-основа	-	-
Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови, на нето-основа	-	-
Други резервирања, на нето-основа		
преструктурирања	-	-
неповолни договори	-	-
останати резервирања	-	-
Загуба од продажбата на:		
Недвижности и опрема	57	161
Нематеријални средства	750	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Останато		
(расходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати расходи од дејноста)	-	-
(расходите кои не претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати расходи од дејноста)	4.990	2.582
Вкупно останати расходи од дејноста	55.805	47.003

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***17 Данок на добивка****А Расходи/приходи за тековен и одложен данок****Тековен данок на добивка**

Расход/(приход) за тековниот данок на добивка за годината
 Корекции за претходни години
 Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години
 Промени во сметководствени политики и грешки
 Останато

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка кој произлегува од привремени разлики за годината
 Признавање на претходно непризнаени даночни загуби
 Промени во даночната стапка
 Воведување нови даноци
 Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години
 Останато

Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2011	претходна година 2010
625	611
-	-
-	-
-	-
-	-
625	611
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
625	611

Тековен данок на добивка

Признаен во билансот на успех
 Признаен во капиталот и резервите

Одложен данок на добивка

Признаен во билансот на успех
 Признаен во капиталот и резервите

Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2011	претходна година 2010
625	611
-	-
-	-
-	-
-	-
625	611

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

17 Данок на добивка (продолжува)

Б Усогласување помеѓу просечната ефективна даночна стапка и применливата даночна стапка

	во %	во илјади денари	во %	во илјади денари
	тековна година 2011		претходна година 2010	
Добивка/(загуба) пред оданочувањето	0%	7.454	0%	4.017
Данок на добивка согласно со применливата даночна стапка	-	-	-	-
Ефект од различни даночни стапки во други земји	-	-	-	-
Корекции за претходни години и промени во даночната стапка	-	-	-	-
Оданочен приход во странство	-	-	-	-
Расходи непризнаени за даночни цели	-	625	-	611
Даночно ослободени приходи	-	-	-	-
Даночни ослободувања непризнаени во билансот на успех	-	-	-	-
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-	-	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-	-	-
Промени на одложениот данок	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка		625		611
Просечна ефективна даночна стапка	8,4%		15.2%	

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

В Данок на добивка од останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех

во илјади денари

Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба
 Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови
 Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нетовложување во странско работење
 Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење
 Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех
 Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех

тековна година 2011			претходна година 2010		
пред оданочување	(расход)/поврат на данок на добивка	намалено за данок на добивка	пред оданочување	(расход)/поврат на данок на добивка	намалено за данок на добивка
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

18 Парични средства и парични еквиваленти

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2011	претходна година 2010
Парични средства во благајна	11.287	9.277
Сметка и депозити во НБРМ, освен задолжителни депозити во странска валута	9.015	8.473
Тековни сметки и трансакциски депозити кај странски банки	-	-
Тековни сметки и трансакциски депозити кај домашни банки	92.081	25.940
Благајнички записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	-	-
Државни записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	64.582	-
Орочени депозити со период на достасување до три месеци	57.100	107.400
Останати краткорочни високо ликвидни средства	-	-
Побарувања врз основа на камати	220	547
(Исправка на вредноста)	-	-
<i>Вклучено во паричните средства и паричните еквиваленти за потребите на Извештајот за паричниот тек</i>	234.285	151.637
Задолжителни депозити во странска валута	-	-
Ограничени депозити	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-
Вкупно	234.285	151.637

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2011	претходна година 2010
Движење на исправката на вредноста		
Состојба на 1 јануари	-	-
Исправка на вредноста за годината		
Дополнителна исправка на вредноста	-	-
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-
Состојба на 31 декември	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***19 Средства за тргување**

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2011	претходна година 2010
<i>Хартии од вредност за тргување</i>	
<i>Должнички хартии од вредност з а тргување</i>	
Благајнички записи за тргување	-
Државни записи за тргување	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-
Обврзници издадени од државата	-
Корпоративни обврзници	-
Останати должнички инструменти	-
	-
Котирани	-
Некотирани	-
<i>Сопственички инструменти за тргување</i>	
Сопственички инструменти издадени од банки	-
Останати сопственички инструменти	-
	-
Котирани	-
Некотирани	-
<i>Деривати за тргување</i>	
Договори зависни од промената на каматната стапка	-
Договори зависни од промената на курсот	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-
	-
Вкупно средства за тргување	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Б. Прекласифицирани средства за тргување

Б.1 Состојба на прекласифицираните средства за тргување

	тековна година 2011		претходна година 2010	
	прекласифициран износ (на датумот на прекласификација)	објективна вредност на 31.12.2011 (тековна година)	објективна вредност на 31.12.2010 (претходна година)	објективна вредност на 31.12.2010 (претходна година)
во илјади денари				
Средства за тргување прекласифицирани во 2011 (тековна година) во:				
- финансиски средства расположливи за продажба				
- кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во 2010 (претходна година) во:				
- финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Б.2 Добивки и загуби од прекласифицираните средства за тргување

	Прекласифицирани во текот на 2011 (тековна година)		Прекласифицирани во текот на 2010 (претходна година)			
	Биланс на успех 2011 (тековна година)	Останати добивки/(загуби) 2011 (тековна година)	Биланс на успех 2011 (тековна година)	Останати добивки/(загуби) 2011 (тековна година)	Биланс на успех 2010 (претходна година)	Останати добивки/(загуби) 2010 (претходна година)
Период пред прекласификација						
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
	■	■	■	■	■	■
Период по прекласификација						
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
- приходи од камата	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето-основа	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
- приходи од камата	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
- приходи од камата	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-
	■	■	■	■	■	■

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Б.3 Добивки или загуби коишто би биле признаени во Билансот на успех доколку средствата не биле прекласифицирани

	Прекласифициран и во текот на 2011 (тековна година)	Прекласифицирани во текот на 2010 (претходна година)	
	Биланс на успех 2011 (тековна година)	Биланс на успех 2011 (тековна година)	Биланс на успех 2010 (претходна година)
<i>во илјади денари</i>			
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-
	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***20 Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени при почетно признавање**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2011	претходна година 2010
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
<i>Сопственички инструменти</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-
	-	-
Вкупно финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
21 Деривативни средства и обврски чувани за управување со ризик

		<i>во илјади денари</i>			
		тековна година 2011		претходна година 2010	
		Дериватни средства	(дериватни обврски)	Дериватни средства	(дериватни обврски)
A	Деривати за заштита од ризик / Деривати чувани за управување со ризик				
A.1	<i>Според видот на променливата</i>				
	Деривати чувани за управување со ризик				
	Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
	Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
A.2	<i>Според видот на заштита од ризик</i>				
	Заштита од ризикот од објективната вредност	-	-	-	-
	Заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-
	Заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
B	Вградени деривати				
	Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
	Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-	-	-
	Вкупно вградени деривати	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
22.1 Кредити на и побарувања од банки

	<i>во илјади денари</i>			
	тековна година 2011		претходна година 2010	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Кредити на банки				
Домашни банки	-	-	-	-
Странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити, со период на достасување над три месеци				
Домашни банки	35.200	11.884	-	-
Странски банки	-	-	-	-
Репо				
Домашни банки	-	-	-	-
Странски банки	-	-	-	-
Останати побарувања				
Домашни банки	-	-	-	-
Странски банки	-	-	-	-
Побарувања врз основа на камати	1.471	66	-	-
Тековна достасност	-	-	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки пред исправката на вредноста	36.671	11.950		
(Исправка на вредноста)	(36)	(12)	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки намалени за исправката на вредноста	36.635	11.938	-	-

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2011	претходна година 2010
Движење на исправката на вредноста		
Состојбана 1 јануари	-	-
Исправка на вредноста за годината	96	-
Дополнителна исправка на вредноста (Ослободување на исправката на вредноста)	(48)	-
Ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)	-	-
	-	-
Состојба на 31 декември	48	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти
А Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот

	<i>во илјади денари</i>			
	тековна година 2011		претходна година 2010	
	Краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
побарувања по главница	48.166	289.809	63.270	335.103
побарувања врз основа на камати	3.558	-	4.427	-
Држава				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
побарувања по главница				
Станбени кредити	4.351	159.092	4.565	200.318
потрошувачки кредити	13.116	386.388	9.444	202.823
автомобилски кредити	-	-	-	-
Хипотекарни кредити	-	-	-	-
кредитни картички	-	-	-	-
други кредити	116.580	593.819	118.653	711.826
побарувања врз основа на камати	15.606	-	20.281	-
Нерезиденти, освен банки	-	-	-	-
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасност	399.616	(399.616)	448.095	(448.095)
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти пред исправката на вредноста	600.993	1.029.492	668.735	1.001.975
(Исправка на вредноста)	(119.516)	(30.463)	(124.921)	(26.080)
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	481.477	999.029	543.814	975.895

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти (продолжува)**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2011	претходна година 2010
Движење на исправката на вредноста на поединечна основа		
Состојба на 1 јануари	149.282	133.823
Исправка на вредноста за годината		
Дополнителна исправка на вредноста	87.010	88.506
(Ослободување на исправката на вредноста)	(75.598)	(73.047)
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	(10.715)	-
<i>Состојба на 31 декември</i>	149.979	149.282
Движење на исправката на вредноста на групна основа		
Состојба на 1 јануари	1.719	2.626
Исправка на вредноста за годината		
Дополнителна исправка на вредноста	1	22
(Ослободување на исправката на вредноста)	(1.720)	(929)
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-
<i>Состојба на 31 декември</i>	-	1.719
Вкупно исправка на вредноста на кредитите на и побарувањата од други комитенти	149.979	151.001

Б Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на обезбедувањето

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2011	претходна година 2010
<i>(сегашна сметководствена вредност на кредитите и побарувањата)</i>		
Првокласни инструменти за обезбедување		
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)	32.518	29.923
државни хартии од вредност	-	-
државни безусловни гаранции	-	-
банкарски гаранции	347	762
Гаранции од друштвата за осигурување и полиси за осигурување	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштвата за осигурување)	46.362	-
Гаранции од физички лица	-	-
Залог на недвижен имот		
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	164.642	309.719
имот за вршење дејност	68.251	-
Залог на подвижен имот	13.686	10.740
Останати видови обезбедување	1.154.700	1.168.565
Необезбедени	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	1.480.506	1.519.709

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***23 Вложувања во хартии од вредност****23.1 Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба****А. Структура на вложувањата во финансиски средства расположливи за продажба според видот на финансискиот инструмент**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2011	претходна година 2010
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
<i>Сопственички инструменти</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
<i>Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба пред исправката на вредноста</i>	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба намалени за исправката на вредноста	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година**

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Движење на исправката на вредноста

Состојба на 1 јануари

Исправка на вредноста за годината

дополнителна исправка на вредноста

(ослободување на исправката на вредноста)

Ефект од курсни разлики

(Отпишани побарувања)

Состојба на 31 декември

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2011	претходна година 2010
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

23 Вложувања во хартии од вредност

23.1 Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба

Б. Прекласифицирани финансиски средства расположливи за продажба

Б.1 Состојба на прекласифицираните средства расположливи за продажба

	тековна година 2011		претходна година 2010		
	прекласифициран износ (на датумот на прекласификација)	сметководствена вредност на 31.12.2011 (тековна година)	објективна вредност на 31.12.2011 (тековна година)	сметководствена вредност на 31.12.2010 (претходна година)	објективна вредност на 31.12.2010 (претходна година)
<i>во илјади денари</i>					
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во 2011 (тековна година) во :					
- кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во 2010 (претходна година) во :					
- кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

23 Вложувања во хартии од вредност

23.1 Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба

B.2 Добивки и загуби од прекласифицираните средства расположливи за продажба

во илјади денари	Биланс на успех 2011 (тековна година)	Останати добивки/(загуби) 2011 (тековна година)	Биланс на успех 2010 (претходна година)	Останати добивки/(загуби) 2010 (претходна година)
Период пред прекласификација				
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од банки				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето-основа	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето-основа	-	-	-	-
Период по прекласификација				
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од банки				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- износ раскнижен од Резалоризациски резерви	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- износ раскнижен од Резалоризациски резерви	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

23 Вложувања во хартии од вредност

23.1 Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба

Б.3 Добивки или загуби кои би биле признаени доколку средствата не биле прекласифицирани

<i>во илјади денари</i>	Биланс на успех 2011 (тековна година)	Останати добивки/(загуби) 2011 (тековна година)	Биланс на успех 2010 (претходна година)	Останати добивки/(загуби) 2010 (претходна година)
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од банки				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето-основа	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето-основа	-	-	-	-
	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

23.2 Вложувања во финансиските средства кои се чуваат до достасување

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2011	претходна година 2010
<i>Должнички хартии од вредност</i>	-
Благајнички записи	-
Државни записи	19.913
Останати инструменти на пазарот на пари	-
Обврзници издадени од државата	-
Корпоративни обврзници	-
Останати должнички инструменти	-
	19.913
Котирани	-
Некотирани	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување пред исправката на вредноста	19.913
(Исправка на вредноста)	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување намалени за исправката на вредноста	19.913

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2011	претходна година 2010
Движење на исправката на вредноста	
Состојба на 1 јануари	-
Исправка на вредноста за годината	-
дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	-
Ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)	-
Состојба на 31 декември	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

24 Вложување во подружници и придружени друштва

А Процент на учество на банката во подружници и во придружени друштва

Назив на подружниците и на придружените друштва	Земја	во %			
		Процент на учество во сопственоста		Процент на право на глас	
		тековна година 2011	претходна година 2010	тековна година 2011	претходна година 2010
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Б Финансиски информации за придружените друштва - 100 проценти

Назив на придружените друштва	во илјади денари				
	Вкупна актива	Вкупни обврски	Вкупно капитал и резерви	Приходи	Добивка/(загуба) за финанси ската година
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

25 Останати побарувања

	во илјади денари	
	тековна година 2011	претходна година 2010
Побарувања од купувачите	173	-
Однапред платени трошоци	2.449	578
Пресметани одложени приходи	-	-
Побарувања за провизии и надомести	-	-
Побарувања од вработените	117	322
Аванси за нематеријални средства	-	-
Аванси за недвижности и опрема	330	1.276
Останато (побарувањата кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати побарувања)	375	797
Други побарувања по останати основи во странска валута	-	-
Други останати побарувања (останати побарувањата кои не претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати побарувања)	-	1.212
Вкупно останати побарувања пред исправката на вредноста (Исправка на вредноста)	3.444	4.185
	-	-
Вкупно останати побарувања намалени за исправката на вредноста	3.444	4.185

	во илјади денари	
	тековна година 2011	претходна година 2010
Движење на исправката на вредноста		
Состојбана 1 јануари	-	3
Исправка на вредноста за годината	-	-
Дополнителна исправка на вредноста (Ослободување на исправката на вредноста)	-	(3)
Ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)	-	-
Состојба на 31 декември	-	-

26 Заложени средства

	Во илјади денари	
	тековна година 2011	претходна година 2010
Должнички хартии од вредност	-	-
Сопственички инструменти	-	-
Вкупно заложени средства	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

27 Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Станбени објекти и станови	Други вредности	Вкупно
Набавна вредност						
Состојбана 1 јануари 2010 (претходна година)	-	-	-	2.837	-	2.837
преземени во текот на годината	-	3.857	-	2.082	-	5.939
(продадени во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2010 (претходна година)	-	3.857	-	4.919	-	8.776
Состојбана 1 јануари 2011 (тековна година)	-	3.857	-	4.919	-	8.776
Преземени во текот на годината	2.670	1.706	-	30.517	-	34.893
(продадени во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2011 (тековна година)	2.670	5.563	-	35.436	-	43.669
Оштетување						
Состојба на 1 јануари 2010 (претходна година)	-	-	-	-	-	-
Загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
(продадени во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2010 (претходна година)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2011 (тековна година)	-	-	-	-	-	-
Загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
(продадени во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
Состојбана 31 декември 2011 (тековна година)	-	-	-	-	-	-
Сегашна сметководствена вредност	-	-	-	-	-	-
на 1 јануари 2010 (претходна година)	-	-	-	2.837	-	2.837
на 31 декември 2010 (претходна година)	-	3.857	-	4.919	-	8.776
на 31 декември 2011 (тековна година)	2.670	5.563	-	35.436	-	43.669

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Штедилница Можности врши проценка на преземените средства, согласно одредбите од Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања, најмалку еднаш годишно, од страна на тројца овластени независни проценители.

Според податоците од проценките, направени во 2011 година, објективната вредност по категории на преземени средства изнесува: во Земјиште - износ од 2.670 илјади денари, во Градежни објекти - износ од 7.844 илјади денари, во Станбени објекти и станови - 37.675 илјади денари, односно во вкупен износ од 48.189 илјади денари.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

28 Нематеријални средства

A Усогласување на сегашната сметководствена вредност

во илјади денари

Набавна вредност

Состојба на 1 јануари 2010 (претходна година)

зголемувања преку нови набавки

Зголемувања преку интерен развој

Зголемувања преку деловни комбинации

(отуѓување и расходување)

(отуѓувања преку деловни комбинации)

(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)

пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба

Состојба на 31 декември 2010 (претходна година)

Состојба на 1 јануари 2011 (тековна година)

Зголемувања преку нови набавки

Зголемувања преку интерен развој

Зголемувања преку деловни комбинации

(отуѓување и расходување)

(отуѓувања преку деловни комбинации)

(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)

пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба

Состојба на 31 декември 2011 (тековна година)

	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Гудвил	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2010 (претходна година)	-	4.079	-	4.872	-	-	8.951
зголемувања преку нови набавки	-	14	-	1.741	-	-	1.755
Зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-
Зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	(505)	-	(295)	-	-	(800)
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2010 (претходна година)		3.588	-	6.318	-	-	9.906
Состојба на 1 јануари 2011 (тековна година)	-	3.588	-	6.318	-	-	9.906
Зголемувања преку нови набавки	-	359	-	581	-	-	940
Зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-
Зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	-	-	(1.201)	-	-	(1.201)
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2011 (тековна година)		3.947		5.698			9.645

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

28 Нематеријални средства (продолжува)

А Усогласување на сегашната сметководствена вредност

	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Гудвил	Вкупно
<i>во илјади денари</i>							
Амортизација и оштетување							
Состојба на 1 јануари 2010 (претходна година)	-	3.656	-	2.499	-	-	6.155
амортизација за годината	-	242	-	1.191	-	-	1.433
загуба поради оштетување во текот на годината (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	(504)	-	(295)	-	-	(799)
Состојба на 31 декември 2010 (претходна година)	-	3.394	-	3.395	-	-	6.789
Состојба на 1 јануари 2011 (тековна година)	-	3.394	-	3.395	-	-	6.789
амортизација за годината	-	449	-	1.247	-	-	1.696
загуба поради оштетување во текот на годината (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	(451)	-	-	(451)
Состојба на 31 декември 2011 (тековна година)	-	3.843	-	4.191	-	-	8.034
Сегашна сметководствена вредност							
на 1 јануари 2010 (претходна година)	-	423	-	2.373	-	-	2.796
на 31 декември 2010 (претходна година)	-	194	-	2.923	-	-	3.117
на 31 декември 2011 (тековна година)	-	104	-	1.507	-	-	1.611

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

28 Нематеријални средства (продолжува)

Б Сметководствена вредност на нематеријалните средства кадешто постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на банката

	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Вкупно
<i>во илјади денари</i>						
Сегашна сметководствена вредност на:						
На 31 декември 2010 (претходна година)	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2011 (тековна година)	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

29 Недвижности и опрема

А Усогласување на сегашната сметководствена вредност

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земено под закуп	Вкупно
<i>во илјади денари</i>									
Набавна вредност									
Состојба на 1 јануари 2010 (претходна година)	-	47.564	12.736	14.265	32.515	3.125	1.737	6.612	118.554
зголемувања	-	1.722	1.171	1.806	5.111	718	1.457	974	12.959
зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации) (пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	(1.561)	(10)	(1.442)	-	(908)	-	(3.921)
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2010 (претходна година)	-	49.286	12.346	16.061	36.184	3.843	2.286	7.586	127.592
Состојба на 1 јануари 2011 (тековна година)	-	49.286	12.346	16.061	36.184	3.843	2.286	7.586	127.592
Зголемувања	-	1.821	946	1.661	1.945	325	451	2.134	9.283
зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации) (пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	(369)	(6)	(27)	-	(1.003)	(792)	(2.197)
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2011 (тековна година)		51.107	12.923	17.716	38.102	4.168	1.734	8.928	134.678

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

29 Недвижности и опрема (продолжува)

А Усогласување на сегашната сметководствена вредност

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностит е и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земено под закуп	Вкупно
<i>во илјади денари</i>									
Амортизација и оштетување									
Состојба на 1 јануари 2010 (претходна година)	-	4.831	8.494	6.882	19.811	778	-	4.803	45.599
амортизација за годината	-	1.207	2.463	2.587	4.921	371	-	896	12.445
загуба поради оштетување во текот на годината (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	(963)	(10)	(867)	-	-	-	(1.840)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2010 (претходна година)		6.038	9.994	9.459	23.865	1.149	-	5.699	56.204
Состојба на 1 јануари 2011 (тековна година)	-	6.038	9.994	9.459	23.865	1.149	-	5.699	56.204
амортизација за годината	-	1.232	1.449	2.410	4.864	435	-	887	11.277
загуба поради оштетување во текот на годината (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	(239)	(6)	(114)	-	-	(792)	(1.151)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2011 (тековна година)	-	7.270	11.204	11.863	28.615	1.584	-	5.794	66.330
Сегашна сметководствена вредност	-								
на 1 јануари 2010 (претходна година)	-	42.733	4.242	7.383	12.704	2.347	1.737	1.809	72.955
на 31 декември 2010 (претходна година)	-	43.248	2.352	6.602	12.319	2.694	2.286	1.887	71.388
на 31 декември 2011 (тековна година)	-	43.837	1.719	5.853	9.487	2.584	1.734	3.134	68.348

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

29 Недвижности и опрема (продолжува)

Б Сметководствена вредност на ставките на недвижностите и опремата каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на штедилницата

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	Вкупно
во илјади денари									
Сегашна сметководствена вредност на:									
На 31 декември 2010 (претходна година)	-	37.593	-	-	-	-	-	-	37.593
На 31 декември 2011 (тековна година)	-	36.446	-	-	-	-	-	-	36.446

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
30 Тековни и одложени даночни средства и обврски
30.1 Тековни даночни средства и тековни даночни обврски

Побарувања за данок на добивка (тековен)

Обврски за данок на добивка (тековен)

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2011	претходна година 2010
471	1.096
-	-

30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски
А Признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски

	тековна година 2011			претходна година 2010		
	Одложен и даночни средства	(Одложени даночни обврски)	на нето- основа	Одложени даночни средства	(Одложен и даночни обврски)	на нето- основа
<i>во илјади денари</i>						
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
<i>Одложени даночни средства/обврски признаени во билансот на успех</i>	-	-	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-	-	-
<i>Одложени даночни средства/обврски признаени во капиталот</i>	-	-	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
30 Тековни и одложени даночни средства и обврски (продолжува)
Б Непризнанени одложени даночни средства

Даночни загуби

Даночни кредити

Вкупно непризнаени одложени даночни средства

во илјади денари	
тековна година 2011	претходна година 2010
-	-
-	-
-	-

30 Тековни и одложени даночни средства и обврски (продолжува)
В Усогласување на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски во текот на годината

Во илјади денари	Состојба на 1 јануари	Признаени во текот на годината во:		Состојба на 31 декември
		билансот на успех	капиталот	
претходна година 2010				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-
тековна година 2011				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***31 Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување****А Нетековни средства кои се чуваат за продажба**

Нематеријални средства
 Недвижности и опрема
Вкупно нетековни средства кои се чуваат за продажба

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2011	претходна година 2010
-	-
-	-
-	-

Б Група за отуѓување*Група на средства за отуѓување*

Финансијски средства
 Нематеријални средства
 Недвижности и опрема
 Вложувања во придружените друштва
 Побарувања за данок на добивка
 Останати средства
Вкупно група на средства за отуѓување

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2011	претходна година 2010
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување

Финансиски обврски
 Посебна резерва
 Обврски за данок на добивка
 Останати обврски
Вкупно обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

В Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2011	претходна година 2010
-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***32 Обврски за тргување**

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2011	претходна година 2010
<i>Депозити на банки</i>	
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-
Орочени депозити	-
Останати депозити	-
	-
<i>Депозити на други комитенти</i>	
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-
Орочени депозити	-
Останати депозити	-
	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>	
Инструменти на пазарот на пари	-
Сертификати за депозит	-
Издадени обврзници	-
Останато	-
	-
<i>Останати финансиски обврски</i>	
	-
<i>Деривати за тргување</i>	
Договори зависни од промената на каматната стапка	-
Договори зависни од промената на курсот	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-
	-
Вкупно обврски за тргување	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
33 Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање

<i>во илјади денари</i>			
тековна година 2011		претходна година 2010	
Сегашна сметководствена вредност	договорна вредност, платлива на достасување	Сегашна сметководствена вредност	договорна вредност, платлива на достасување
<i>Депозити на банки</i>			
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-
Останати депозити	-	-	-
	-	-	-
<i>Депозити на други комитенти</i>			
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-
Останати депозити	-	-	-
	-	-	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>			
Инструменти на пазарот на пари	-	-	-
Сертификати за депозит	-	-	-
Издадени обврзници	-	-	-
Останато	-	-	-
	-	-	-
<i>Субординирани обврски</i>			
Останати финансиски обврски	-	-	-
	-	-	-
Вкупно финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање			
-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***34 Депозити****34.1 Депозити на банки**

	<i>во илјади денари</i>			
	тековна година 2011		претходна година 2010	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Тековни сметки	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно депозити на банки	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
34 Депозити (продолжува)
34.2 Депозити на други комитенти

	<i>во илјади денари</i>			
	тековна година 2011		претходна година 2010	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
Држава				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
Домаќинства				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	14.262	-	9.890	-
Орочени депозити	217.143	100.489	261.545	30.292
Ограничени депозити	5.327	27.191	8.749	21.174
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	3.316	2.056	5.739	2.057
	240.048	129.736	285.923	53.523
Нерезиденти, освен банки				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
Тековна достасаност	18.151	(18.151)	41.149	(41.149)
Вкупно депозити на други комитенти	258.199	111.585	327.072	12.374

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година**

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

35 Издадени должнички хартии од вредност

Инструменти на пазарот на пари
Сертификати за депозит
Издадени обврзници
Останато
Обврски врз основа на камати за издадени хартии од вредност
Вкупно издадени должнички хартии од вредност

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2011	претходна година 2010
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
36 Обврски по кредити
A Структура на обврските по кредити според видот на обврската и секторот на давателот

	во илјади денари			
	тековна година 2011		претходна година 2010	
	краткорочни	Долгорочни	краткорочни	Долгорочни
Банки				
Резиденти				
Обврски по кредити	-	1.067.035	-	1.004.327
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	12.338	-	12.582
Нерезиденти				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нерезиденти, освен банки				
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасност	571.582	(571.582)	179.271	(179.271)
Вкупно обврски по кредити	571.582	507.791	179.271	837.638

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***36 Обврски по кредити (продолжува)****Б Обврски по кредити според кредитодавателот**

	<i>во илјади денари</i>			
	тековна година 2011		претходна година 2010	
	краткорочни	Долгорочни	краткорочни	Долгорочни
<i>домашни извори:</i>				
Министерство за финансии				
- ЗКДФ	-	29.619	-	44.618
Хабитат Македонија	-	74.670	-	78.157
Тајванска кредитна линија	-	12.188	-	16.644
НЛБ Тутунска банка	-	119.881	-	12.116
МРФП	-	203.369	-	157.264
	-	439.727	-	308.799
<i>странски извори:</i>				
МБПР - КФВ	-	17.007	-	85.987
ДВМ	-	437.881	-	437.407
ЕБРД	-	184.758	-	184.716
	-	639.646	-	708.110
Тековна достасност	571.582	(571.582)	179.271	(179.271)
Вкупно обврски по кредити	571.582	507.791	179.271	837.638

Штедилница Можностиво 2011 година, нема склучено договори со нови кредитори, односно кредитните извори се од веќе постоечки кредитори. Дел од постојните кредитни линии (31% од вкупниот број на активни кредитни линии) доспеваат во текот на 2012 година. До крај на 2015 година, целосно доспеваат 92% од вкупниот број на активни кредитни линии кои се на пресечен датум 31.12.2011 година. Отплатата на кредитните обврски се врши редовно, согласно договорните датуми на доспевање.

Кредитните линии кои тековно ги користи штедилницата се дел со фиксни и дел со променливи каматни стапки. Фиксните каматни стапки се движат во распон од 1% до 10% годишно. Променливите каматни стапки се поврзани со стапката на ЕУРИБОР и нивната висина зависи од висината на ЕУРИБОР стапката на пресечниот датум на доспевање на обврските по камати.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година**

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

37 Субординирани обврски

Обврски по субординирани депозити

Обврски врз основа на камати

Обврски по субординирани кредити

Обврски врз основа на камати

Обврски по субординирани издадени должнички хартии од вредност

Обврски врз основа на камати

Откупливи приоритетни акции

Вкупно субординирани обврски

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2011	претходна година 2010
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

38 Посебна резерва и резервирања

	Посебна резерва за вонбилансни кредитни изложености	Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови	Резервирања за пензиите и за други користи за вработените	Резервирања за реструктурирањето	Резервирања за неповолните договори	Останати резервирања	Вкупно
<i>во илјади денари</i>							
Состојба на 1 јануари 2010 (претходна година)	-	-	154	-	-	-	154
дополнителни резервирања во текот на годината	-	-	54	-	-	-	54
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	-	-	(9)	-	-	-	(9)
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2010 (претходна година)	-	-	199	-	-	-	199
Состојба на 1 јануари 2011 (тековна година)	-	-	199	-	-	-	199
дополнителни резервирања во текот на годината	-	-	65	-	-	-	65
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	-	-	(4)	-	-	-	(4)
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2011 (тековна година)	-	-	260	-	-	-	260

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***39 Останати обврски**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2011	претходна година 2010
Обврски кон добавувачите	1.211	1.481
Добиени аванси	-	-
Обврски за провизиите и надоместите	292	277
Пресметани трошоци	1.092	273
Разграничени приходи од претходна година	1.760	1.576
Краткорочни обврски кон вработените	4.170	-
Краткорочни обврски за користите на вработените	-	-
Останато (обврските кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати обврски)		
Примени аванси	23.345	25.349
Други обврски врз други основи	1.278	2.117
Други останати обврски (останати обврски кои не претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати обврски)	-	-
Вкупно останати обврски	33.148	31.073

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

40 Запишан капитал

A Запишан капитал

	во денари		број на издадени акции				во илјади денари	
	Номинална вредност по акција		обични акции		неоткупливи приоритетни акции		Вкупно запишан капитал	
	обични акции	неоткупливи приоритетни акции	тековна година 2011	претходна година 2010	тековна година 2011	претходна година 2010	тековна година 2011	претходна година 2010
Состојба на 1 јануари - целосно платени	-	-	-	-	-	-	300.152	300.152
Запишани акции во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализација на опциите на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Поделба/окрупнување на номиналната вредност на акција	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати промени во текот на годината (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември - целосно платени	-	-	-	-	-	-	300.152	300.152

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***40 Запишан капитал (продолжува)****Б Дивиденди****Б.1 Објавени дивиденди и платени дивиденди од страна на банката**

Објавени дивиденди и платени дивиденди за годината

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2011	претходна година 2010
-	-

Дивиденда по обична акција

Дивиденда по приоритетна акција

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2011	претходна година 2010
-	-
-	-

Б.2 Објавени дивиденди по денот на билансот на состојба (не се прикажани обврски за дивиденди во билансот на состојба)

Објавени дивиденди по 31 декември

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2011	претходна година 2010
-	-

Дивиденда по обична акција

Дивиденда по приоритетна акција

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2011	претходна година 2010
-	-
-	-

В Акционери чија сопственост надминува 5% од акциите со право на глас

	<i>во илјади денари</i>		<i>во %</i>	
	тековна година 2011	претходна година 2010	тековна година 2011	Претходна година 2010
Име на акционерот	Запишан капитал (номинална вредност)	Запишан капитал (номинална вредност)	право на глас	право на глас
	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***41 Заработка по акција****А Основна заработка по акција***Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции*

Нето-добивка за годината

(Дивиденда за неоткупливи приоритетни акции)

Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции

Вредност на емитирани акции

Вредност на повлечени акции

Вредност на дивиденда исплатена во акции

Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2011	претходна година 2010
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Пондериран просечен број на обичните акции

Издадени обични акции на 1 јануари

Ефекти од промените на бројот на обичните акции во текот на годината

Ефект од конверзија на неоткупливи приоритетни во обични акции

Ефект на продажба на сопствени акции на пазарот

Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември**Основна заработка по акција (во денари)**

<i>број на акции</i>	
тековна година 2011	претходна година 2010
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Б Разводната Заработка по акција*Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции разводната*

Нето-добивка за годината која има припаѓа на имателите на обични акции (разводната)

Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции

Дивиденда на приоритетни акции конвертирани во обични акции

Приход од реализирани опции

Вредност на одкупени сопствени акции

Нето-добивка која има припаѓа на имателите на обични акции (разводната)

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2011	претходна година 2010
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Пондериран просечен број на обичните акции (разводната)

Издадени обични акции на 1 јануари

Ефект од издавањето на потенцијалните обични акции

Пондериран просечен број на обичните акции (разводните) на 31 декември**Разводната заработка по акција (во денари)**

<i>Број на акции</i>	
тековна година 2011	претходна година 2010
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

42 Потенцијални обврски и потенцијални средства

42.1 Потенцијални обврски

	во илјади денари	
	тековна година 2011	претходна година 2010
Платежни непокриени гаранции	-	-
во денари	-	-
во странска валута	-	-
во денари со валутна клаузула	-	-
Чинидбени непокриени гаранции	-	-
во денари	-	-
во странска валута	-	-
во денари со валутна клаузула	-	-
Непокриени акредитиви	-	-
во денари	-	-
во странска валута	-	-
во денари со валутна клаузула	-	-
Неискористени пречекорувања по тековни сметки	-	-
Неискористени лимити на кредитни картички	-	-
Преземени обврски за кредитирање и неискористени кредитни лимити	2.739	2.321
Останати непокриени потенцијални обврски (покриени и непокриени)	-	-
Издадени покриени гаранции	-	-
Покриени акредитиви	-	-
Останати покриени потенцијални обврски	-	-
Вкупно потенцијални обврски пред посебната резерва	2.739	2.321
(Посебна резерва)	-	-
Вкупно потенцијални обврски намалени за посебната резерва	2.739	2.321

42.2 Потенцијални средства

	во илјади денари	
	тековна година 2011	Претходна година 2010
Наведете ги одделно позначајните потенцијални средства:		
Неискористени одобрени кредитни линии	313	103.978
Вкупно потенцијални средства	313	103.978

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
43 Работи во име и за сметка на трети лица

<i>во илјади денари</i>					
тековна година 2011			претходна година 2010		
Средства	Обврски	Нето позиција	Средства	Обврски	Нето позиција
Администрирање на средствата во име и за сметка на трети лица					
Депозити во денари	-	-	-	-	-
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	-	-	-	-	-
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-
Управување на средствата во име и за сметка на трети лица					
Депозити во денари	-	-	-	-	-
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	-	-	-	-	-
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-
Старателски сметки	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
44 Трансакции со поврзаните страни
A Биланс на состојба

	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
<i>во илјади денари</i>						
Состојба на 31 декември 2011 (тековна година)						
Средства	-	-	-	-	-	-
Тековни сметки	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања						
Хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-
Потрошувачки кредити	-	-	-	2.290	1.779	4.069
Побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
Побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
Останати кредити и побарувања	15.830	-	-	7.789	5.750	29.369
Вложувања во хартиите од вредност	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-	-	-	-	-
Останати средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	15.830	-	-	10.079	7.529	33.438
Обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	-	-	-	4.852	12.493	17.345
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	4.852	12.493	17.345

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
44 Трансакции со поврзаните страни (продолжува)

	Матично друштво	Подружници	Придружен и друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	-	-	-	-	-	-
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски	-	-	-	-	-	-
(Посебна резерва)	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

	Матично друштво	Подружници	Придружен и друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
<i>во илјади денари</i>						
Состојба на 31 декември 2010 (претходна година)						
Средства						
Тековни сметки	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања						
Хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-
потрошувачки кредити	-	-	-	2.010	2.077	4.087
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
Побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	16.923	-	-	8.520	3.379	28.822
Вложувања во хартиите од вредност	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-	-	-	-	-
Останати средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	16.923	-	-	10.530	5.456	32.909

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	-	-	-	6.232	11.168	17.400
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	6.232	11.168	17.400
Потенцијални обврски	-	-	-	-	-	-
Издадени гаранции	-	-	-	-	-	-
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски	-	-	-	-	-	-
(Посебна резерва)	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-
Потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
Б Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзаните страни

<i>во илјади денари</i>	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
2011 (тековна година)						
Приходи						
Приходи од камата	1.008	-	-	922	604	2.534
Приходи од провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	1.008	-	-	922	604	2.534
Расходи						
Расходи за камата	-	-	-	252	799	1.051
Расходи за провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
-ето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	5.866	-	-	-	-	5.866
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	5.866	-	-	252	799	6.917

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

<i>во илјади денари</i>	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
2010 (претходна година)						
Приходи						
Приходи од камата	9	-	-	882	655	1.546
Приходи од провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	9	-	-	882	655	1.546
Расходи						
Расходи за камата	4.989	-	-	316	931	6.236
Расходи за провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	1.261	-	-	-	-	1.261
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	6.250	-	-	316	931	7.497

В Надомести на раководниот кадар на штедилницата

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2011	претходна година 2010
Краткорочни користи за вработените	22.805	17.702
Користи по престанокот на вработувањето	17	13
Користи поради престанок на вработувањето	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато	1.928	1.723
Вкупно	24.750	19.438

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

45 Наеми
А Наемодавател

А Наемодавател

А.1 Побарувања по финансиски наеми

	Вкупно побарувања по финансиски наем	Период на достасување на побарувањата по финансиски наем		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
<i>во илјади денари</i>				
Состојба на 31 декември 2011 (тековна година)	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2010 (претходна година)	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

A.2 Побарувања по неотповикливи оперативни наеми

	Вкупно побарувања по неотповикливи оперативни наем	Период на достасување на побарувањата по неотповикливи оперативни наеми		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
Состојба на 31 декември 2011 (тековна година)	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2010 (претходна година)	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Вкупно
Вредност на имотот даден под оперативен наем:							
Состојба на 31 декември 2011 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2010 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

45 Наеми

Б Наемател

Б.1 Обврски по финансиски наеми

	Вкупно обврски по финансиски наем	Период на достасување на обврските по финансиски наем		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
<i>во илјади денари</i>				
Состојба на 31 декември 2011 (тековна година)	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
<hr/>				
Состојба на 31 декември 2010 (претходна година)	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Вкупно
Вредност на имотот земен под финансиски наем:							
Набавна вредност	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2010 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2010 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2011 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2011 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
Акумулирана амортизација и оштетување							
Состојба на 1 јануари 2010 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
амортизација за годината	-	-	-	-	-	-	-
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во							
текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2010 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2011 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
амортизација за годината	-	-	-	-	-	-	-
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во							
текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2011 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
Сегашна сметководствена вредност	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2010 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2010 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2011 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

45 Наеми

Б Наемател

Б.2 Обврски по неотповикливи оперативни наеми

	Вкупно обврски по неотповикливи оперативни наеми	Период на достасување на обврските по неотповикливи оперативни наеми		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
<i>во илјади денари</i>				
Состојба на 31 декември 2011 (тековна година)				
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2010 (претходна година)				
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
46 Плаќања врз основа на акции

<i>во илјади денари</i>			
тековна година 2011		претходна година 2010	
Датум на давање на опцијата	-	-	-
Датум на истекување на опцијата	-	-	-
Цена на реализација на опцијата	-	-	-
Цена на акцијата на датумот на давање на опцијата	-	-	-
Варијанса	-	-	-
Очекуван принос на дивидендата	-	-	-
Каматна стапка	-	-	-
Објективна вредност на датумот на давање на опцијата	-	-	-

тековна година 2011		претходна година 2010	
број на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции	број на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции
Состојба на 1 јануари	-	-	-
Промени во текот на годината			
опции дадени на членовите на Надзорниот одбор	-	-	-
опции дадени на членовите на Управниот одбор	-	-	-
останати дадени опции	-	-	-
форфетирани опции	-	-	-
реализирани опции	-	-	-
опции со истечен краен рок	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-